



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 28 декември 2000
Скопје
Број 112 Год. LVI

Претплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

3366.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за државните службеници, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 декември 2000 година.

Бр. 07-5198/1 Претседател
26 декември 2000 година на Република Македонија,
Скопје Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1

Во Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), во членот 82 став (2) зборот "три", се заменува со зборот "еден", а во ставот (5) зборовите: "има право на еднократен надоместок во вид на испратнина во износ од три негови исплатени месечни нето плати остварени во последниот месец пред престанококот на вработувањето", се заменуваат со зборовите: "ги има правата утврдени со Законот за работните односи и со Законот за пензиското и инвалидското осигурување".

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3367.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), согласно член 1 од Законот за помилување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободуваат од извршување на казната затвор осудените лица:

1. Цемаил Синан Цемаили, од с. Речане.
2. Муслим Махир Азири, од Тетово.

II

Извршувањето на казната затвор му се замени со условна осуда за време од 1 година на осуденото лице:
1. Живко Тоде Бумбароски од с. Горно Коњари, во траење од 3 месеци.

III

Извршувањето на казната затвор им се замени со условна осуда за време од 2 години на осудените лица:
1. Димче Лазо Хаџи-Поповски од Битола во траење од 5 месеци.
2. Антон Мирослав Бегалоски, од Струга во траење од 6 месеци.

IV

Делумно се ослободува од извршување на казната затвор осуденото лице:
1. Ајредини Сефер Сејадин од с. Боговиње, во траење од 3 месеци.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1643 Претседател
27 декември 2000 година на Република Македонија,
Скопје Борис Трајковски, с.р.

3368.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 2000 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ

1. За судија на Апелациониот суд во Скопје е избрана Стефка Чесноска - Танева, судија на Основниот суд Скопје I - Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5236/1 Претседател
26 декември 2000 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Стојан Андов, с.р.

3369.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 2000 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА

1. За судија на Основниот суд во Крива Паланка е избрана Анкица Димитровска, стручен соработник во Основниот суд во Крива Паланка.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5237/1 Претседател
26 декември 2000 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Стојан Андов, с.р.

3370.

Врз основа на член 5 став 2 и член 25 од Законот за јавното обвинителство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 2000 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За заменик на јавниот обвинител на Република Македонија е именувана Роксанда Крстевска, виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство во Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5238/1 Претседател
26 декември 2000 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Стојан Андов, с.р.

3371.

Врз основа на член 25 од Законот за јавното обвинителство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 2000 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО КУМАНОВО

1. За јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Куманово е именувана

Валентина Стојановска, адвокат од Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5239/1 Претседател
26 декември 2000 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Стојан Андов, с.р.

3372.

Врз основа на член 5 став 2 и член 25 од Законот за јавното обвинителство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 2000 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО КУМАНОВО

1. За заменик на Јавниот обвинител на Основното јавно обвинителство во Куманово е именуван Горан Пешевски, адвокат од Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5240/1 Претседател
26 декември 2000 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Стојан Андов, с.р.

3373.

Врз основа на член 5 став 2 и член 25 од Законот за јавното обвинителство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 2000 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО СТРУМИЦА

1. За заменици на јавниот обвинител на Основното јавно обвинителство во Струмица се именувани:

Митра Каратанева, адвокат од Струмица,

Томе Божиков, секретар на Советот на општина Струмица,

Златко Иванов, адвокат од Струмица и

Ленче Ставрева, стручен соработник во Основниот суд во Струмица.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5241/1 Претседател
26 декември 2000 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Стојан Андов, с.р.

3374.

Врз основа на член 5 став 2 и член 25 од Законот за јавното обвинителство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 2000 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО ШТИП

1. За заменик на јавниот обвинител на Основното јавно обвинителство во Штип е именувана

Даница Монева, стручен соработник во Основниот суд - Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5242/1 Претседател
26 декември 2000 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Стојан Андов, с.р.

3375.

Врз основа на член 5 став 2 и член 25 од Законот за јавното обвинителство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 2000 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО РЕСЕН

1. За заменик на јавниот обвинител на Основното јавно обвинителство во Ресен е именуван

Сребре Јовановски, дипломиран правник

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5243/1
26 декември 2000 година на Собранието на Република Скопје

Претседател
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

3376.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 2000 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КАВАДАРЦИ

1. Од функцијата судија на Основниот суд во Кавадарци се разрешува Димитар Манчев, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5244/1
26 декември 2000 година на Собранието на Република Скопје

Претседател
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

3377.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 2000 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР

1. Од функцијата судија на Основниот суд во Гостивар се разрешува Ристо Ангелкоски, по негово барање.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5245/1
26 декември 2000 година на Собранието на Република Скопје

Претседател
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

3378.

Врз основа на член 5 став 2 и член 31 точка 3 од Законот за јавното обвинителство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 2000 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО ВЕЛЕС

1. Од функцијата заменик на јавниот обвинител на Основното јавно обвинителство во Велес се разрешува Милан Николов, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5246/1
26 декември 2000 година на Собранието на Република Скопје

Претседател
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

3379.

Врз основа на член 5 став 2 и член 31 точка 1 од Законот за јавното обвинителство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 2000 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО БИТОЛА

1. Од функцијата заменик на јавниот обвинител на Основното јавно обвинителство во Битола се разрешува Дарко Стефановски, по негово барање.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5247/1
26 декември 2000 година на Собранието на Република Скопје

Претседател
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

3380.

Врз основа на член 42, а во врска со член 45 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 2000 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СТРУМИЦА И НА ОСНОВНИОТ СУД ВО РАДОВИШ

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на

- претседател на Основниот суд во Струмица и
- претседател на Основниот суд во Радовиш.

2. Заинтересираните кандидати пријавите да ги достават до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во "Службен весник на Република Македонија".

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и во весникот "Нова Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5248/1
26 декември 2000 година на Собранието на Република Скопје

Претседател
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

3381.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 2000 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ И СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ПРИЛЕП

1. Од функцијата претседател и судија на Основниот суд во Прилеп, се разрешува

Стефан Стојчески, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5249/1
26 декември 2000 година на Собранието на Република
Македонија,
Скопје

Претседател
Стојан Андов, с.р.

3382.

Врз основа на член 42, а во врска со член 45 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 2000 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ПРИЛЕП

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на претседател на Основниот суд во Прилеп.
2. Заинтересираните кандидати, судии на Основниот суд во Прилеп, пријавите да ги поднесуваат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во "Службен весник на Република Македонија".
3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и во весникот "Нова Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5250/1
26 декември 2000 година на Собранието на Република
Македонија,
Скопје

Претседател
Стојан Андов, с.р.

3383.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 2000 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ "НАДА МИХАЈЛОВА" - ПРОБИШТИП

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом "Нада Михајлова" - Пробиштип, се именуваат:
Добринка Спасовска, дипломиран правник, вработена во Фондот за здравство,
Влатко Стоилковски, дипломиран правник, началник на Подрачната единица на Министерството за одбрана,
Љубица Донева, дипломиран економист, комерцијален директор во Рудници - Злетово и
Ристо Мицев, дипломиран електроинженер, вработен во Подрачната единица на Министерството за труд и социјална политика.
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом "Нада Михајлова" - Пробиштип.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5251/1
26 декември 2000 година на Собранието на Република
Македонија,
Скопје

Претседател
Стојан Андов, с.р.

3384.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 2000 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ "ПРИМ. Д-Р ГОРГИ ГАВРИЛСКИ" - СВЕТИ НИКОЛЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом "Прим. д-р Горги Гаврилски" - Свети Николе, се именуваат:
Санде Михајлов, дипломиран економист, вработен во АД "Жито продукт" - Свети Николе,
Трајан Ефремов, дипломиран електроинженер, вработен во Електростопанство - Свети Николе,
Сузана Нушева, дипломиран економист и,
Зоран Нунев, дипломиран стоматолог.
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом "Прим. д-р Горги Гаврилски" - Свети Николе.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5252/1
26 декември 2000 година на Собранието на Република
Македонија,
Скопје

Претседател
Стојан Андов, с.р.

3385.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 2000 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита - Скопје, се именуваат:
Доц. д-р Весна Јаневска, Медицински факултет, ОЗТ Институт;
д-р Столе Јованов, вработен во Градската општа болница "Моша Пијаде" - Скопје;
Горан Миоски, вработен во "Македонија пат" - Скопје, и
Проф. д-р Никола Силјановски, професор на Медицинскиот факултет во Скопје.
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита - Скопје.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5253/1
26 декември 2000 година на Собранието на Република
Македонија,
Скопје

Претседател
Стојан Андов, с.р.

3386.

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 декември 2000 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ ВО АПЕЛАЦИОНИТЕ СУДОВИ ВО СКОПЈЕ И ВО ШТИП

I. За судии поротници во Апелациониот суд во Скопје, се избрани:

1. Циривири Киро
2. Тодорова Јадранка
3. Каљошева Соња
4. Темелкоска Грозданка
5. Лазаревска Милка
6. Георгиевски Александар
7. Миновски Милорад
8. Крстевска Драгица
9. Трајкова Верица
10. Билеска Стојанка
11. Симоски Глигур
12. Тасевски Петре

II. За судии поротници во Апелациониот суд во Штип, се избрани:

1. Максимова Виолета
2. Стојковска Весна
3. Малинова Тргоевски Дивна
4. Велковиќ Татјана
5. Соколовска Јасминка
6. Шпигова Емилија
7. Кордумов Киро
8. Славков Влатко
9. Маринковска Ана
10. Јовановска Стојанка

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5126/1
18 декември 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

3387.

Врз основа на член 8 став 5 од Законот за сметководство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98 и 39/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2000 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАН ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ

Член 1

Во Уредбата за контниот план за корисниците на средствата од буџетите и фондовите ("Службен весник на РМ" бр. 18/94, 19/94, 63/95 и 26/98), во контниот план, кој е составен дел на Уредбата за контниот план за корисниците на средства од буџетите и фондовите се менува и гласи:

Класа 0

На групата 00 - зборот "вложувања" се заменува со зборот "издатоци".

На konto 000 - зборот "вложувања" се заменува со зборот "издатоци".

На konto 001 - зборот "вложувања" се заменува со зборот "издатоци".

На konto 002 - сврзникот "и" се заменува со запирка, а по зборот "концесии" се додаваат зборовите: "и други права".

На konto 004 - зборот "вложувања" се заменува со зборот "издатоци".

На konto 005 - зборот "вложувања" се заменува со зборот "издатоци".

На konto 008 - зборовите "Ревалоризација на нематеријални вложувања во текот на пресметковниот период" се заменуваат со зборовите: "Вредносно усогласување на нематеријалните средства (ревалоризација)".

На konto 009 - зборот "вложувања" се заменува со зборот "средства".

На групата 01 - зборот "вложувања" се брише, и се додаваат зборовите: "добра и природни богатства".

На konto 010 - зборовите: "природни богатства" се заменуваат со зборовите: "земјишта".

На konto 011 - зборовите: "Вложувања во природни богатства во подготовка" се заменуваат со зборот "Шуми".

На konto 012 - зборовите: "Аванси за природни богатства" се заменуваат со зборовите: "Издатоци на природни богатства во подготовка".

По контото "012" се додава ново konto кое гласи: "015 - Аванси за природни богатства".

На konto 018 - зборовите: "Ревалоризација на природни богатства во текот на пресметковниот период" се заменуваат со зборовите: "Вредносно усогласување на природните богатства (ревалоризација)".

На групата 02 - зборовите: "средства за работа" се заменува со зборовите: "материјални средства".

По контото 024 - се додава konto 025 - "Други материјални добра".

Досегашното konto 025 станува 026 и досегашното konto 026 станува 027.

На konto 028 - зборовите: "Ревалоризација за средствата за работа во текот на пресметковниот период" се заменуваат со зборовите: "Вредносно усогласување на материјалните добра (ревалоризација)".

На konto 040 - зборовите: "Долгорочно вложени средства, депозити, кауции и хартии од вредност" се заменуваат со зборовите: "Долгорочни кредити дадени во земјата".

Групите 05 - Средства на резервите, 06 - Средства на заедничка потрошувачка за потребите на домувањето и 07 - Средства на заедничка потрошувачка за други потреби, како и нивните konta се бришат.

Контото 081 - Средства на солидарноста и konto 083 - Други задолжителни долгорочни побарувања се бришат.

Класа 1

Во групата 11 - "Хартии од вредност" се додаваат две нови konta, кои гласат:

"112 - Обврзници

113 - Благајнички записи".

На konto 119 - зборовите: "Исправка на вредноста на хартиите од вредност" се заменуваат со зборовите: "Вредносно усогласување на хартиите од вредност".

На konto 129 - зборовите: "Исправка на вредноста на побарувањата од купувачите" се заменуваат со зборовите: "Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите".

На konto 149 - зборовите: "Исправка на вредноста на краткорочните побарувања" се заменуваат со зборовите: "Вредносно усогласување на краткорочните побарувања".

На konto 159 - зборовите: "Исправка на вредноста на другите краткорочни побарувања" се заменуваат со зборовите: "Вредносно усогласување на краткорочни побарувања".

На konto 169 - зборовите: "Исправка на вредноста на финансиски и пресметковни односи" се заменуваат со зборовите: "Вредносно усогласување на финансиските и пресметковни односи".

Група 17 со контата 170 и 171 и називите, се заменуваат со нова група и conta:

"17 - Побарувања од државата

170 - Побарувања за платен ДДВ

171 - Побарувања за платени акцизи

172 - Побарувања за платени царини
 173 - Побарувања за платени даноци и придонеси на исплати по договор за дело и авторско дело
 174 - Побарувања за платен данок од добивка
 175 - Побарувања за платени други даноци и придонеси
 179 - Вредносно усогласување на побарувањата од државата и другите институции".

Во групата 19 после контото 196 се додава ново konto кое гласи: "197 - Пренесена транзиторна актива".

Класа 2

По контото 211 се додаваат две нови conta, кои гласат:

"212 - Обврски за издадени обврзници

213 - Обврски за благајнички записи".

Група 25 со контата 250, 252 и 255 и називите се заменува со:

"25 - Обврски спрема државата и други институции и други даноци и придонеси

250 - Обврски за ДДВ и данок на промет на производи и услуги

251 - Обврски за акцизи

252 - Обврски за царини

253 - Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело

255 - Обврски за други даноци и придонеси".

Група 27 со контата 270, 271 и 275 и називите се заменуваат со:

"27 - Обврски за даноци и придонеси од добивката

270 - Обврски за даноци од добивката

271 - Обврски за придонеси од добивката

275 - Други обврски".

Во групата 29 после konto 296 се додава ново konto кое гласи:

"297 - Транзиторна пасива".

Класа 3

На контото 303 - зборовите: "Данок на промет и други давачки" се заменува со зборовите: "Данок на ДДВ и други давачки".

Класа 6

На konto 634 - зборовите: "Вкалкулиран данок на промет и други давачки" се заменуваат со зборовите: "Данок на додадена вредност".

На контото 653 - зборовите: "Данок на промет, акцизи и други давачки за стоките" се заменува со зборовите: "Данок на додадена вредност".

По контото 653 се додава ново konto кое гласи:

"654 - Акцизи и други давачки".

На konto 664 - зборовите: "Вкалкулиран данок и други давачки", се заменуваат со зборовите: "Вкалкулиран данок, ДДВ и други давачки (акцизи и сл.)".

По групата 66 се додава нова група 67 која гласи:

"67 - Аванси, депозити и кауции за набавка на стоки

670 - Дадени аванси, депозити и кауции за набавка на стоки

671 - Дадени аванси, депозити и кауции на увозникот за набавка на стоки

672 - Дадени аванси, депозити и кауции за повратна амбалажа

679 - Вредносно усогласување (исправка) на дадените аванси, депозити и кауции на стока".

Класа 7

Во групата 71 - Даночни приходи, по контото 716 се додаваат две нови conta кои гласат:

"717 - Даноци на специфични услуги

718 - Такси за користење или дозволи за вршење на дејност".

Во групата 72 - Неданочни приходи, konto 723 - зборовите: "Неиндустриски и инцидентни продажби" се заменуваат со зборовите: "Административни такси и надоместоци"; konto 724 - зборовите: "Други административни такси и надоместоци" се заменуваат со

зборовите: "Други Владини услуги"; а контата 726 и 727 со називите се бришат.

Групата 73 - "Трансфери и донации" со контата 731, 732 и 733 со називите се менуваат и гласат:

"73 - Капитални приходи

731 - Продажба на капитални средства

732 - Продажба на стоки

733 - Продажба на земјиште и нематеријални вложувања

734 - Капитални трансфери од невладини извори".

Групата 74 - "Домашни задолжувања" со контата 741, 742, 743 и 744 со називите се менуваат и гласат:

"74 - Трансфери и донации

741 - Трансфери од други нивоа на власт

742 - Донации од странство".

Групата 75 - Задолжување во странство со контата 751, 752, 753 и 754 со називите се менуваат и гласат:

"75 - Домашно задолжување

751 - Краткорочни позајмици во земјата

752 - Благајнички записи

753 - Долгорочни обврзници

754 - Друго домашно задолжување".

По групата 75 се додаваат три нови групи 76, 77 и 78 кои гласат:

"76 - Задолжување во странство

761 - Меѓународни развојни агенции

762 - Странски влади

769 - Други задолжувања во странство

77 - Продажба на хартии од вредност

771 - Продажба на хартии од вредност

78 - Приходи од отплата на заеми

781 - Приходи од наплатени дадени заеми".

Класа 8

Konto "832 - Дел од вишокот на приходите - добивката за резервниот фонд" се брише.

Класа 9

Групата 95 со контата 950 и 958 и називите, групата 96 со контата 960, 961, 962 и 967 со називите и групата 97 со контата 970, 971, 972 и 977 со називите се бришат.

Во групата 98, konto 983 - Извори на задолжителни долгорочни вложувања се брише.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2000 година.

Бр. 23-6052/1
 26 декември 2000 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
 Љубчо Георгиевски, с.р.

3388.

Врз основа на член 8 став 5 од Законот за сметководство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98 и 39/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2000 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ

Член 1

Во Уредбата за билансите за корисниците на средства од буџетите и фондовите ("Службен весник на РМ" бр. 30/94, 63/95 и 27/98), во образецот "Биланс на состојба" на ден _____ година, редните броеви во колоната 1, бројот на поделните conta во колоната 2 и називот на позициите во колоната 3 се менуваат и гласат:

Под реден број 1, во колоната 3, зборот "вложувања", се заменува со зборот "издатоци".

Под реден број 2, во колоната 2 по бројот "012" се додава бројот "015", а зборот "вложувања" во колоната 3 се менува и гласи: "издатоци".

Под III зборовите: "средства за работа" се заменуваат со зборовите: "материјални средства".

На реден број 8, во колона 3, зборовите: "Средства за работа во подготовка" се заменуваат со зборовите "Други материјални добра".

На реден број 9, во колоната 2, контото "025" се заменува со konto "026".

На реден број 10, во колоната 2, групата 04 се заменува со контото "027 - Аванси за средства за работа".

Редниот број 10 станува реден број 11.

Редните броеви 11 до 28 стануваат редни броеви 12 до 29.

На редниот број 29 кој станува реден број 30 во колоната 3 називот на заглавието под VIII се менува и гласи: "VIII Побарувања од државата и други институции".

На редниот број 30 кој станува реден број 31, во колоната 2, групата 19 се брише, а се додаваат контата 190 и 197.

По реден број 31 се додава нов реден број 32, konto "198 - Други активни временски разграничувања".

Редните броеви 31 до 35 стануваат редни броеви 33 до 37.

Редниот број 36 кој станува реден број 38, во колоната 2, групата 66 се заменува со три нови групи 65, 66 и 67, а во колоната 3 по зборот "стоки" се додаваат зборовите: "и аванси".

Редните броеви 37 и 38 стануваат редни броеви 39 и 40.

Редните броеви 39 до 52 со податоците во колоната 2 и 3 се бришат.

Редните броеви 53 и 54 стануваат редни броеви 41 и 42.

Редните броеви 55 и 56 стануваат редни броеви 43 и 44.

Реден број 57 konto 910 и називот се бришат.

Редните броеви 58 до 70 стануваат редни броеви 45 до 57.

Редните броеви 71 до 77 стануваат редни броеви 58 до 64.

Заглавјето по реден број 77 кој станува реден број 64 под д) зборовите: "Обврски за данок на промет и други даноци и придонеси", се заменуваат со зборовите: "Обврски спрема државата и други институции и други и други даноци и придонеси".

Редниот број 78 кој станува реден број 65 називот на контото во колоната 3 се менува и гласи: "Обврски за ДДВ".

По редниот број 78 кој станува реден број 65 се додава нов број 66 и konto 251 со назив "Обврски за акцизи".

Редните броеви 79 и 80 се заменуваат со 3 нови редни броеви и контата кои гласат:

"реден број 67 konto 252 - Обврски за царини,
реден број 68 konto 253 - Обврски за други даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело,
реден број 69 konto 255 - Обврски за други даноци и придонеси".

Редниот број 81 станува реден број 70.

На реден број 82 кој станува реден број 71 зборовите во колоната 3 се менуваат со зборовите: "Обврски за даноци и придонеси од добивката".

Редните броеви 83 и 84 стануваат редни броеви 72 и 73.

Заглавијата под V и VI и редните броеви 85 до 88 се бришат, а редните броеви 89 и 90 стануваат редни броеви 74 и 75.

Во колоната 4-ознака за АОП броевите се менуваат по редослед.

Член 2

Во образецот "Приходи и трошоци во текот на годината - Биланс на приходите и трошоците" од јануари _____ до _____ година, редните броеви, броевите на контата во колоната 2 и називите во колоната 3 се менуваат и гласат:

По реден број 47 се додаваат два редни броја 48 и 49 со две нови контата кои гласат:

"Реден број 48-konto 717 - Даноци на специфични услуги;

Реден број 49-konto 718 - Такси за користење или дозволи за вршење на дејност".

Редните броеви 48 и 49 стануваат редни броеви 50 и 51.

Редниот број 50 кој станува реден број 52 се менува називот на контото и гласи: "Неиндустриски и инцидентни продажби-надоместоци".

Редниот број 51 кој станува реден број 53 се менува и гласи "Други владини услуги".

Редниот број 52 станува реден број 54, а по овој реден број се додава ново поглавје кое гласи: "III-Капитални приходи".

Редните броеви 53 до 54 кои стануваат редни броеви 57 до 60 броевите на контата во колона 2 и називите во колона 3 се менуваат и гласат:

"Реден број 57 konto 731 - Продажба на капитални средства

Реден број 58 konto 732 - Продажба на стоки

Реден број 59 konto 733 - Продажба на земјиште и нематеријални вложувања

Реден број 60 konto 734 - Капитални трансфери од невладини извори".

Бројот III се заменува со бројот IV со истиот назив.

Редниот број 55 до 57 се заменуваат со редните броеви 61 и 62, а во реден број 56 зборовите: "Домашни донации" се заменуваат со зборовите: "Донации од странство".

Бројот IV се заменува со бројот V со истиот назив.

Редните броеви 58 до 61 кои стануваат редни броеви 63 до 66, а во колоната 2 контата 741, 742, 743 и 744, се заменуваат со контата 751, 752, 753 и 754.

Бројот V се заменува со бројот VI со истиот назив.

Редните броеви 62 до 65 кои стануваат редни броеви 67 до 69, а во колоната 2 контата 751, 752, 753 - Комерцијални задолжувања, се заменуваат со контата 761, 762, 769 - Други задолжувања во странство.

По редниот број 65 се додаваат две нови поглавја и два нови редни броеви со посебни контата кои гласат:

"VII - Продажба на хартии од вредност

70-771 - Продажба на хартии од вредност

VIII - Приходи од отплата на заеми

71 - 781 - Приходи од наплатени дадени заеми";

Досегашните редни броеви 66 и 67 стануваат 72 и 73 со истите називи и истите поглавја.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2000 година.

Бр. 23-6053/1
26 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3389.

Врз основа на член 8 став 5 од Законот за сметководството ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98 и 39/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26. 12. 2000 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА БУЏЕТИТЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И ЗА БУЏЕТИТЕ НА ФОНДОВИТЕ

Член 1

Во Уредбата за контниот план и за билансите за Буџетот на Република Македонија, буџетите на единиците на локалната самоуправа и за буџетите на фондските ("Службен весник на РМ" бр. 18/94, 63/95 и 26/98), во контниот план кој е составен дел на Уредбата се вршат следните измени и дополнувања:

Во контниот план

Класа 0

На контото 004 - зборовите: "Други капитални средства" се заменуваат со зборовите: "Други средства и опрема".

На групата на контата 01 - зборовите: "Капитални вложувања" се заменуваат со зборовите: "Материјални средства".

На контото 010 - зборовите: "Природни богатства" се заменуваат со зборовите: "Земјишта и шуми".

На групата на контата 09 - зборовите: "Средства за кредити и заеми и непокриени трошоци" се заменуваат со зборовите: "Други долгорочни кредити и заеми и дефицит на буџетот".

На контото 090 - зборовите: "Средства за кредити и заеми за потребите што не се предвидени во буџетот на државата и фондот" се заменуваат со зборовите: "Долгорочни кредити и заеми за потребите на буџетот на државата и фондот".

На контото 095 - зборовите: "Непокриени трошоци" се заменуваат со зборовите: "Дефицит на буџетот".

На контото 097 - зборовите: "Трошоци покриени со повратни и неповратни средства" се заменуваат со зборовите: "Покритие на дефицитот на буџетот и фондот".

Класа 1

Групата на контата 13 и контото 132 - се бришат и се додава нова група на контата која гласи:

"14 - Побарувања за платен ДДВ и други даноци и придонеси

141 - Побарувања за платен ДДВ и акцизи

142 - Побарувања за платени царини

143 - Побарувања за платени даноци и придонеси

144 - Други даноци и придонеси

149 - Исправка на вредноста на побарувањата за ДДВ и другите даноци и придонеси".

На групата 15 - зборовите: "Краткорочни пласмани" се заменуваат со зборовите: "Краткорочни пласмани, кредитирање и позајмување".

На контото 158 - зборовите: "Други краткорочни пласмани" се заменуваат со зборовите: "Краткорочни кредити и позајмици".

На контото 159 - зборовите: "Исправка на вредноста на пласманите" се заменуваат со зборовите: "Ис-

правка на вредноста на краткорочните пласмани, кредитирањата и позајмувањата".

Класа 2

Групата на контата 25 и контото 250, се заменуваат со нова група 25 и контата која гласи:

"25 - Краткорочни обврски

250 - Краткорочни обврски спрема домашни правни субјекти

251 - Краткорочни обврски спрема странски правни субјекти

255 - Други краткорочни обврски".

Класа 7

Во групата 71 - Даночни приходи, по контото 716 се додаваат две нови контата кои гласат:

"717 - Даноци на специфични услуги

718 - Такси за користење или дозволи за вршење на дејност".

Во групата 72 - Неданочни приходи, контото 723 - зборовите: "Неиндустриски и инцидентни продажби" се заменуваат со зборовите: "Административни такси и надоместоци"; контото 724 - зборовите: "Други административни такси и надоместоци" се заменуваат со зборовите: "Други Владини услуги"; а контата 726 и 727 со називите се бришат.

Групата 73 - Трансфери и донации со контата 731, 732 и 733 со називите се менува и гласи:

"73 - Капитални приходи

731 - Продажба на капитални средства

732 - Продажба на стоки

733 - Продажба на земјиште и нематеријални вложувања

734 - Капитални трансфери од невладини извори".

Групата 74 - Домашни задолжувања со контата 741, 742, 743 и 744 со називите се менува и гласи:

"74 - Трансфери и донации

741 - Трансфери од други нивоа на власт

742 - Донации од странство".

Групата 75 - Задолжување во странство со контата 751, 752, 753 и 754 со називите се менува и гласи:

"75 - Домашно задолжување

751 - Краткорочни позајмици во земјата

752 - Благајнички записи

753 - Долгорочни обврзници

754 - Друго домашно задолжување".

По групата 75 се додаваат три нови групи 76, 77 и 78 кои гласат:

"76 - Задолжување во странство

761 - Меѓународни развојни агенции

762 - Странски влади

769 - Други задолжувања во странство

77 - Продажба на хартии од вредност

771 - Продажба на хартии од вредност

78 - Приходи од отплата на заеми

781 - Приходи од наплатени дадени заеми".

Класа 8

Во групата 89 и на контата 890 и 899 - зборот "трошоци се заменува со зборот "расходи".

Класа 9

Групата на контата 93 и контата 930 и 931 се бришат.

Во "Билансот на состојбата"

Насловот под 13) "Побарувања за повеќе платени даноци и придонеси", се заменува со нов наслов кој гласи:

14) "Побарувања за платен ДДВ и други даноци и придонеси".

На редниот број 19 - контото 132 се брише, а наместо него се додаваат нови пет конта (редните броеви се поместуваат по редослед) и тоа:

"141 - Побарувања за платен ДДВ и други даноци и придонеси

142 - Побарувања за платени царини

143 - Побарувања за платени даноци и придонеси на исплати по договор за дело и авторско дело

144 - Други даноци и придонеси

149 - Исправка на вредноста на побарувањата за ДДВ и другите даноци и придонеси".

На редниот број 38 на конто 004 - зборовите: "Други капитални средства" се заменуваат со зборовите: "Други средства и опрема".

На редниот број 43 конто 010 - зборовите: "Природни богатства" се заменуваат со зборовите: "Земјишта и шуми".

Насловот под 09 - "Средства за кредити и заеми и непокриени трошоци" се заменуваат со зборовите: "Други долгорочни кредити и заеми и дефицит на буџетот".

На реден број 48 до 50 називите на позициите се менуваат и гласат:

"090 - Долгорочни кредити и заеми за потребите на државата и фондот

095 - Дефицит на буџетот - фондот

097 - Покритие на дефицитот на буџетот - фондот".

Насловот под 93) "Обврски по краткорочни кредити" и редните броеви 66 и 67 со позициите на контата 930 и 931 се бришат.

По реден број 74 се додаваат 4 редни броеви со следниот поднаслов и позициите:

"24 - Обврски за ДДВ и други даноци и придонеси

241 - Обврски за ДДВ и акцизи

242 - Обврски за царини

243 - Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело

244 - Обврски за други даноци и придонеси".

Насловот под 25) "Обврски за даноци и придонеси" и контото 250 на 75 се заменуваат со нов наслов и нови три конта и тоа:

"25 - Краткорочни обврски

250 - Краткорочни обврски спрема домашни правни субјекти

251 - Краткорочни обврски спрема странски правни субјекти

255 - Други краткорочни обврски".

Во "Приходи и трошоци во текот на годината - Биланс на приходите и трошоците"

По реден број 45 се додаваат две нови позиции и редни броеви и тоа:

"46. 717 - Даноци на специфични услуги

47. 718 - Такси за користење или дозволи за вршење на дејност".

Под реден број 48, називот на контото 723 се менува и гласи: "Административни такси и надоместоци".

Под реден број 49, називот на контото 724 се менува и гласи: "Други владини услуги".

Позициите под редните броеви 51 и 52 и досегашните конта 726 и 727 се бришат.

Поглавјето III се менува и гласи: "Капитални приходи", а редните броеви 51 и 52 се менуваат и се додаваат два нови редни броја и гласат:

"III. Капитални приходи

51. 731 - Продажба на капитални средства

52. 732 - Продажба на стоки

53. 733 - Продажба на земјиште и нематеријални вложувања

54. 734 - Капитални трансфери од невладини извори".

По редниот број 54 се додава ново поглавје IV и две нови позиции, кои гласат:

"IV. Трансфери и донации

55. 741 - Трансфери од други нивоа на власт

56. 742 - Донации од странство".

Поглавјето IV станува поглавје V и гласи:

"V. Домашно задолжување

57. 751 - Краткорочни позајмици во земјата

58. 752 - Благајнички записи

59. 753 - Долгорочни обврзници

60. 754 - Друго домашно задолжување".

Поглавјето V станува поглавје VI и гласи:

"VI. Задолжување во странство

61. 761 - Меѓународни развојни агенции

62. 762 - Странски влади

63. 769 - Други задолжувања во странство".

По поглавјето VI се додаваат две нови поглавја VII и VIII кои гласат:

"VII. Продажба на хартии од вредност

64. 771 - Продажба на хартии од вредност

VIII. - Приходи од отплата на заеми

65. 781 - Приходи од наплатени дадени заеми".

Под реден број 64 зборот "трошоци" се заменува со зборот "расходи".

Под заглавието г) зборот "Трошоци" се заменува со зборот "Расходи".

Под редните броеви 69 до 71 зборот "трошоци" се заменува со зборот "расходи".

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2000 година.

Бр. 23-6054/1
26 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3390.

Врз основа на член 8 од Законот за Владата на Република Македонија (Сл. весник на Република Македонија бр. 59/2000), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.12.2000 година донесе:

МАКРОЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА I УСЛОВИ, ПРЕТПОСТАВКИ И ОГРАНИЧУВАЊА

Макроекономската политика во 2001 година ќе се остварува во релативно стабилен и релаксиран домашен и надворешен амбиент, но и во присуство на ограничувачки фактори од долгорочен и тековен карактер.

Стопанската активност во 2001 година ќе се остварува во услови на дефинирани глобални правци, определби и мерки. Основа за ова се донесените клучни документи. Програма за развој и реформи "Македонија 2003" и Стратегија за извоз на Република Македонија. Едновремено со цел да се овозможи стопанските субјекти да работат во познати услови на стопанисување уште во почетокот на годината, Владата најголемиот број од прописите и актите што се во функција на реализација на целите и задачите на макроекономската политика ќе ги донесе, односно предложи за донесување на Собранието на Република Македонија паралелно со нејзиното донесување или веднаш потоа.

Исто така, ќе се подготват и предложат на Собранието повеќе системски и други закони, а по потреба ќе се извршат измени и дополнувања на одделни постојни системски решенија, со што ќе се забрза процесот на заокружување на системската рамка што е во функција на прилагодување на легислативата со таа од земјите од Европската Унија, согласно Договорот за стабилизација и асоцијација.

Во 2001 година посебен нагласок ќе се даде на создавањето услови и претпоставки за зголемена инвестициона активност, посебно во приватниот сектор, при што акцент ќе се даде на домашното штедење, но и на создавањето амбиент за прилив на капитал од странство по сите основи, посебно врз некредитни форми.

Надворешното окружување се очекува да биде стабилно и поволно. Поволно влијаније се очекува од јакнењето на економските врски со другите земји, особено со земјите од Европската унија, со реализација на Спогодбата за стабилизација и асоцијација и економските погодности што се добиени по тој основ. Најновите промени во СР Југославија создаваат можности за поинтензивна соработка со оваа земја и надминување на досега пројавените слабости во транзитот кон Европа и во реализацијата на Спогодбата за слободна трговија. Меѓутоа, овие промени бараат и прилагодување на нашето стопанство кон зголемената конкуренција по овие основи.

Исто така, поволно влијание се очекува од реализацијата на спогодбите за слободна трговија (Турција, Бугарија, ЕФТА), со што се проширува пазарот на над 110 милиони жители, а вакви спогодби се очекува да се склучат и со други земји.

Обновата на регионот и во тие рамки очекуваното вклучување во реализацијата на одделни проекти, посебно преку Пактот за стабилност ќе овозможи зголемена стопанска активност за поголем број стопански субјекти од земјата.

Оценетите поволни движења на светската економија исто така одат во прилог на очекуваниот поволен надворешен амбиент во 2001 година (според предвидувањата на ММФ се очекува раст на светскиот бруто домашен производ во 2001 година од 4.2%).

Врз условите и амбиентот во наредната година свој придонес ќе имаат и склучените тригодишни аранжмани со ММФ и Светската банка, со што покрај финансиската поддршка (50,3 милиони американски долари од Светска банка и 20 милиони долари од ММФ), се ослободуваат за користење и аранжманите и грантовите од другите земји и институции.

Врз овие основи ќе се бараат решенија за обезбедување стабилен и одржлив развој во услови на ниска инфлација и врз таа основа решавање и на другите проблеми во развојот, особено намалување на високата невработеност. Свој придонес кон ова се очекува и од планираното намалување на персоналниот данок од доход, што ќе ги растовари трошоците на работењето на претпријатијата, ќе ги направи производите, односно услугите поконкурентни и позитивно ќе влијае врз вработеноста.

Меѓутоа, во наредната година ќе бидат присутни проблемите и ограничувањата од подолгорочен карактер изразени во неповолна стопанска структура, бавен процес на прилагодување на производството според критеријумите и стандардите на странските пазари, социјалните аспекти од спроведувањето на реформите и друго. Исто така, врз стопанската активност во наредната година ќе влијае нестабилноста на цената на нафтата на светските пазари.

II. МАКРОЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА ВО 2001 ГОДИНА

Основни задачи

Поаѓајќи од сегашните состојби, остварените резултати во одржувањето на макроекономската стабилност и спроведувањето на структурните реформи, а имајќи ги во вид присутните проблеми и ограничувања на развојот, како и оценетите услови, претпоставки и можности, основни задачи на макроекономската политика и политиката на структурни реформи за 2001 година се:

(1) Создавање на услови и претпоставки за одржување на релативно динамичен економски раст кој ќе генерира нови можности за вработување и отворање на процес на намалување на сиромаштијата. За остварување на оваа цел макроекономските политики и натаму ќе бидат фокусирани на обезбедување стабилно финансиско окружување, а на полето на структурната политика на забрзување на реформите во секторот на претпријатијата и во финансискиот систем, како и во јавната администрација. Истовремено ќе се отвори широк фронт на инвестициони зафати, како во приватниот сектор (особено во малите и средни претпријатија), така и во градбата на инфраструктурни об-

јекти. Ќе се поттикнува извозот на стоки и услуги согласно принципите на Светската трговска организација, со што ќе се создава простор за поголемо производство. Ќе се настојува да се обезбеди зголемување на домашнотоштедење, но и натаму ќе биде висок делот на инвестициите кои ќе се финансираат со средства од странство добиени врз разни основи, со нагласок на странските директни инвестиции и донации.

(2) Создавање услови да се одржи макроекономската рамнотежа и стабилност, пред сè, преку одржување на инфлацијата на ниско ниво (до 2.2 % просечно годишно) и зголемена покривеност на увозот, а со тоа и одржување на стабилноста на девизниот курс. Истовремено, ќе има потреба и во 2001 година од одреден степен на контрола на агрегатната потрошувачка, за која цел ќе се задржи контролата во дел од платите и обезбедување на здрава фискална и монетарна политика и координираност меѓу нив.

(3) Создавање услови за забрзување на процесот на реформите, што е предуслов претходните две задачи да се остварат на трајни основи. При тоа, посебен акцент ќе се стави на: постприватизационото, менаџерското и финансиското консолидирање на претпријатијата, довршување на приватизацијата кај субјектите што го отпочнале овој процес, а сеуште не го завршиле; создавање на услови и претпоставки за приватизација во деловите од јавниот сектор што можат самостојно комерцијално да работат; забрзување на продажбата на државниот капитал; решавање на прашањето на загубарите, согласно договорот со ММФ и Светската банка; јакнење на законската рамка во однос на правата на доверителите и акционерите; олеснување на влезот на нови приватни фирми и создавање попогодни окружување за влезот на директни странски инвестиции. Во банкарскиот сектор приватизацијата сè повеќе ќе се темели врз стратешки инвеститори, наместо врз приватизирани комитенти, ќе се поттикнува процесот на зголемување на конкуренцијата и врз таа основа намалување на каматните стапки; заокружување на правната рамка; зајакнување на банкарската супервизија, со акцент на стриктно спроведување на упатствата за супервизија и соодветните регулативи; развивање на инфраструктурата на финансискиот систем, како и воведување на законска рамка за спречување на перењето пари и измена на регулативите за девизно работење и реформа на платниот промет.

Политика на плати

Политиката на плати во 2001 година ќе биде во функција на одржување на макроекономската стабилност на земјата.

За оваа цел исплатата на нето платите и одделните надоместоци на плати на правните субјекти со степен на приватизација под 70 %, во наредната година ќе се извршува согласно сега важечките законски прописи и постојните колективни договори, заради што ќе продолжи важењето на Законот за плати и во 2001 година.

Платите на државните службеници ќе се исплатуваат согласно Законот за државните службеници и другите подзаконски акти, во рамките на буџетските средства предвидени за оваа намена.

Платите на правните субјекти кај кои повеќе од 70 % од средствата се во приватна сопственост ќе се исплатуваат во рамките на нивните материјални можности и остварената продуктивност на трудот.

Политика на цени

Во 2001 година ќе се продолжи со глобалната политика на слободно формирање на цените, според односите на понудата и побарувачката. Притоа, ќе се применува контрола на цените само на мал број производи и услуги кои се од значење за стандардот на населението и кои имаат одредена монополска положба на пазарот.

Годшната инфлација (декември/декември) мерена преку тропиците на живот се проектира на 1,2 % (просечно месечно пораст од по 0,1 %), а нивото (гледано јануари-декември 2001 година во однос на јануари /декември 2000 година) се проектира во висина од 2,2 %.

Во случај на нарушување на пазарот (поголеми нарушувања на односите помеѓу цените, злоупотреба на монополската положба на пазарот и сл.) кај одреден вид производ, односно услуга, кој е од витално значење за животот на населението, а е под режим на слободно формирање на цените, истиот привремено може да биде ставен под одреден режим на контрола.

За производите и услугите на претпријатијата од јавниот сектор ќе се определуваат цени со кои ќе се обезбедуваат приходи кои ќе ги покриваат тропиците на работењето и ќе обезбедуваат тековно функционирање на системите, а по потреба во цената ќе се вградува и разликата за договорени инвестиции.

Ќе се продолжи со пропишување заштитни цени на одделни земјоделски производи.

Во формирањето на заштитните цени ќе се земаат во предвид условите во кои се произведуваат производите за кои ќе се пропишува таквиот вид цени во земјата и особено висината на светските цени на тие производи.

Во 2001 година ќе се изготват стоковни биланси за основните земјоделски и прехранбени производи врз основа на кои ќе се утврди недостигот, односно вишокот од истите, во функција на предлагање и преземање мерки за обезбедување поусогласени односи на понудата и побарувачката на овие производи.

Фискална политика

Со фискалната политика за 2001 година ќе се настојува да се постигнат следните цели: натамошна имплементација на реформските зафати во даночниот систем; димензионарање на јавната потрошувачка во рамките на материјалните можности во насока на нејзино намалување; постигнување на одржлива екстерна позиција; промена на структурата на расходите на Централниот буџет, со цел стимулирање на штедењето, инвестирањето, поттикнување на економските активности и создавање на простор за покривање на расходите по основ на реформските зафати и намалувањето на сиромаштијата.

Проектирано е рамнотежено буџетско финансирање како на Централниот буџет, така и на буџетите на социјалните фондови и вонбуџетските фондови. Истовремено, ќе се обезбеди воспоставување на целосна контрола, одговорност и транспарентност во трошењето на буџетските средства.

Реформските зафати во даночниот систем започнати во текот на 2000 година со воведувањето на данокот на додадена вредност, ќе продолжат во насока на обезбедување на повисок степен на компатибилност со даночниот систем на европските земји, како и кон натамошно менување на структурата на приходите на буџетот, преку обезбедување на поголема застапеност на индиректните даноци за сметка на директните. За обезбедување на овие цели ќе се изврши измена на Законот за добивка и Законот за персонален данок на доход од аспект на реалокација на одделни даночни обврзници. Исто така, ќе се обезбеди намалување на зафаќањата (стапките) по основ на персонален данок на доход со цел намалување на трошоците на економските субјекти за работната сила и мотивирање на истрите за отварање на нови работни места, односно регистрирање на веќе вработените, а непријавени вработени, а со тоа и намалување на делог на сивата економија по овој основ. Очекуваниот финансиски ефект е позитивен со што се елиминира можноста за намалување на приходите на буџетот по овој основ.

Од аспект на примената на данокот на додадена вредност, ќе се обезбеди приоритетно надградување на даночната администрација. За оваа цел во рамки на Управата за јавни приходи ќе се обезбедуваат програми за обука на персоналот, а ќе се организира и обука на даночните обврзници. Истовремено, ќе се изврши корекција на зафаќањата по овој основ кај некои витални производи.

Заради одржување на дефицит на Централниот буџет во висина до 0,2% од бруто домашниот производ во 2001 година ќе се преземат мерки за сведување на расходите на буџетот во рамки на расположивите приходи. За оваа цел од приоритетно значење е намалувањето на расходите по основ на плати, што ќе се остварува преку намалување на вработените во јавниот сектор на начин кој нема да ја намали ефикасноста на обезбедувањето на услугите. За оваа цел ќе се обезбеди донесување на соодветен закон и други прописи соодветни со уставните решенија, а нагласка ќе се стави на укинувањето на несуштинските активности и нивна реалокација во приватниот сектор, како и на консолидација на јавната администрација во рамки на веќе намалениот број на министерствата. За оваа цел ќе се донесе Акционен план чија реализација се очекува да биде завршена до септември 2001 година. Во текот на 2001 година со помош на Светската банка ќе биде извршен функционален преглед на министерствата кој ќе представува основа за елиминирање на несуштинските активности со цел зголемување на ефикасноста на услугите. При тоа, ќе се дозволат определени зголемувања на бројот на вработените во оние министерства чии капацитет е од суштествено значење за имплементација на реформите како што се Министерството за финансии и Министерството за правда.

Лимитирањето на масата на плати во Централниот буџет не ја стеснува можноста за зголемување на платите на вработените, доколку со рационализацијата на јавната администрација се создаде простор за истото.

Од Централниот буџет ќе се обезбедат средства за инвестирање во човековите ресурси, како клучен елемент во натамошната реализација на Стратегијата за намалување на сиромаштијата. Покрај тоа, ќе се обезбеди зголемено учество на средства за капитални трансфери, со цел да се обезбеди поддршка на економскиот раст на базните инфраструктурни сектори. Приоритетно значење ќе се даде на инвестициите во руралната и социјалната инфраструктура и на унапредувањето на патната мрежа.

Од Централниот буџет ќе се продолжи со издвојувањето на средства во висина од 0.5% од бруто домашниот производ на годишно ниво за исплата на неизмирените обврски кон пензионерите, согласно одлуката на Врховниот суд.

Зајакнувањето на севкупното управување и контрола на трошоците од Буџетот ќе се остварува со воспоставување на целосна трезорска функција во Министерството за финансии, при што се очекува системот да се заокружи до крајот на 2001 година. Покрај подобрувањето на процесот на подготовката на Буџетот, ќе се изврши интегрирање на вонбуџетските сметки од сопствените приходи на буџетските корисници во Централниот буџет, односно ќе се врши следење и контрола на овие средства кај корисниците кои во процесот на реорганизација на управата, како несуществени во однос на вкупната активност на извршната власт, ќе преминат во приватниот сектор и тоа се до моментот на нивната трансформација. Исто така, заради зајакнувањето на одговорноста, ќе се обезбеди подигнување на нивото во донесувањето на буџетите на социјалните фондови и вонбуџетските фондови и истите ќе се утврдуваат од страна на Собранието на Република Македонија заедно со Централниот буџет. Ќе се постават лимити на трансферните средства и нето позајмувањата од Централниот буџет, со цел намалување на притисоците од останатите фондови. Ќе се обезбеди и верификација на сите законски определби со фискални импликации од страна на Министерството за финансии пред нивното доставување за одобрување до Собранието на Република Македонија. Истовремено, ќе се преиспитаат одделни законски решенија од социјалната сфера и ќе се преземаат мерки доколку трошоците кои произлегуваат од нив имаат негативни ефекти врз Централниот буџет. Заради зацврстување на способноста за управување со долгот, ќе се формира единица за негово следење во рамките на Министерството за финансии.

Финансирањето на социјалните фондови во 2001 година ќе биде насочено кон одржување на финансиска рамнотежа, со цел редовна исплата на обврските кон корисниците на средствата, имплементација на изменетиот процес на буџетирање, а со тоа и зајакнување на контролата и одговорноста, како и кон покривање на обврските по основ на структурните реформи и реформите во јавната администрација.

Врамнотежувањето на буџетот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и натаму ќе се обезбедува преку трансфер на средства од Централниот буџет.

Во идната година ќе се продолжи со исплата на пензиите по основ на одлуката на Врховниот суд.

За обезбедување на рамнотежен буџет на Заводот за вработување, покрај средства за покривање на дефицитот по сите основи (за паричен надомест на вработените од претпријатијата загубари, технолошкиот вишок од јавната администрација, како и дефицитот на фондот) од Централниот буџет, ќе се обезбеди зајакнување на капацитетот на администрацијата, со цел најцелисходно насочување на бенефициите за чија реализација ќе се обезбеди техничка помош од Светската банка.

Натамошната консолидација на Фондот за здравствено осигурување ќе се обезбедува преку имплементацијата на законски утврдените реформски зафати сврзани со проширувањето на процесот на буџетирање, зајакнување на финансиската контрола и одговорноста, рационализирање на плаќањата и подобрување на аранжманите за

плаќање на добавувачите. Во рамките на вкупните напори за консолидацијата најголем приоритет ќе се даде на реформата на организацијата и плаќањата на примарната здравствена заштита, рационализацијата на болничката мрежа, ревизирањето на фармацевтските цени и конкуренцијата на фармацевтските пазари.

Монетарна политика

Монетарната политика во 2001 година ќе биде во функција на остварување на општите цели на макроекономската политика. При тоа ќе се продолжи со натамошна примена на стратегијата за таргетирање на девизниот курс на денарот во однос на германската марка. Ќе се настојува да се подржи реализацијата на предвидениот економски раст без да се наруши долгогодишната ценовна стабилност.

Монетарната политика во 2001 година ќе биде насочена кон одржување на глобалната ликвидност во банкарскиот систем на адекватно ниво кое овозможува непречено одвивање на стопанската активност. Притоа, во 2001 година се очекува намалување на брзината на оптек на парите и соодветно зголемување на побарувачката за пари.

Во 2001 година проектирано е поширокиот монетарен агрегат да се зголемува од 13 до 14 %, а номиналниот пораст на понудата на пари (монетарен агрегат M_1) да изнесува 11,7 %.

Во 2001 година вкупните пласмани на банките одобрени на субјекти од недржавниот сектор ќе можат да се зголемат за 13 % (фактичка состојба), што ќе биде во функција на поддршка на подинамичен стопански пораст.

Во 2001 година се очекува да продолжи тенденцијата на пораст на депозитите кај банките. Тоа ќе произлезе од зголемената доверба на економските субјекти во банкарскиот систем, како резултат на исплата на обврзниците за т.н. "замрзнати" девизни штедни влогови; промените на законската регулатива за функционирањето на фондот за осигурување на депозити со кои се зголемува сигурноста во штедењето, потоа стабилниот макроекономски амбиент; и присуството на странски инвеститори во банкарскиот сектор.

Во 2001 година ќе продолжи интензивната кредитна активност на банките, со гласно зголемувањето на депозитниот потенцијал на банкарскиот систем и движењето на депозитите на државата кај Централната банка. Во овој контекст ќе продолжи успешната координација меѓу монетарната и фискалната политика, за која цел од Централниот буџет ќе се пренесат кај Централната банка средства за оваа намена. Истовремено, во 2001 година ќе продолжи тенденцијата на намалување на нефункционалните пласмани во вкупната кредитна изложеност на банките.

Надворешен сектор

Со девизната политика во 2001 година ќе се создаваат услови за динамизирање на извозот и обезбедување на неопходниот увоз, зголемување на девизниот прилив по основ на извоз на стоки, услуги и други основи, редовно извршување на тековните обврски спрема странство, влез на странски директни инвестиции и зголемување на девизните резерви.

Зголемувањето на извозот на стоки и девизниот прилив по други основи ќе се остварува преку: донесување на системски решенија во даночната и банкарската сфера кои ќе создадат услови за зајакнување на конкурентната способност на претпријатијата преку намалување на нивните трошоци за работење (намалување на даноците, создавање на услови за намалување на каматните стапки), политиката на либерализација на надворешно-трговското работење, поттикнување на извозот преку кредитни и гаранциски инструменти, политика на враќање на царини на увозните сировини и репроматеријали за производство наменето за извоз, интензивирање на политиката на слободна трговија и зголемување на економската соработка со одделни земји и економски интеграции, а пред сè со земјите од Европската унија.

За унапредување на слободната трговија во 2001 година активностите ќе бидат посебно насочени кон поцелосно користење на можностите кои произлегуваат од склучените договори за слободна трговија со земјите со кои се склучени договори и посебно од Договорот за стабилизација и асоцијација со Европската унија.

Воедно, ќе се интензивираат активностите за прием на Република Македонија во Светската трговска организација, што ќе придонесе за динамизирање на извозот и поголемо вклучување на стопанството во светските економски процеси.

Во 2001 година ќе се организираат промотивни активности во земјата и во странство за извозните потенцијали на македонското стопанство, со цел позначајно зголемување на извозот. Воедно, ќе се интензивира унапредувањето на туристичко информативната пропаганда во странство.

Истовремено, се предвидува во 2001 година да се заокружат активностите за отпочнување со работа на трговски претставници во дипломатско-конзуларните претставништва во странство.

Со имплементацијата на измените од новиот закон за девизно работење насочени кон либерализација на капиталните трансакции, поедноставување на процедурата за регистрација на странските инвестиции и обезбедување на целосно слободен трансфер на капиталот, ќе се создадат улови за поттикнување на странските директни инвестиции во Република Македонија.

Во рамки на преземените обврски за хармонизација на регулативата и стандардите, ќе се интензивираат активностите за усогласување на националните стандарди и технички прописи на стоките со хармонизираните стандарди на Европската унија, со цел надминување на техничките бариери во надворешно-трговската размена. Во тој контекст ќе се остваруваат координирани активности врз програмска основа за усвојување на ISO стандардите.

Увозот се очекува да се остварува во рамките на утврдените пропорции во Проекцијата на платниот биланс за 2001 година.

За намалување на производствените трошоци на претпријатијата, со новиот Закон за царинска тарифа, кој ќе стапи во сила во 2001 година, се намалуваат царинските стапки за производите кои не се произведуваат во Република Македонија или се произ-

ведуваат во мали количини, како и за резервните делови и репроматеријалите кои се вградуваат во финалното производство.

Во услови на висок степен на либерализација на надворешно-трговското работење, за да се ублажи проблемот на неконтролиран увоз на стоки, надлежните органи ќе ги заострат критериумите и контролата за стандардизација на квалитетот на увезените стоки (задолжително поседување на документи за стандарди, атести).

Во 2001 година ќе се продолжи со политиката на стабилен девизен курс на денарот.

Помошта што Република Македонија ќе ја добива од странство во вид на стоки во 2001 година, ќе се настојува да се насочи пред сè за увоз на сировини, репроматеријали и опрема за потребите на стопанството.

Политиката на склучувањето на нови среднорочни и долгорочни заеми и кредити од странство, со кои државата ќе се задолжува и дава гаранција, ќе биде селективна и усогласена со степенот на задолженоста и ликвидноста во плаќањата на земјата спрема странство.

Во 2001 година ќе се подготви Стратегија за задолжување на Република Македонија на среден рок, во која ќе се согледаат можностите за користење на нови кредити, нивните намени и редовното сервисирање на долгот.

Согласно склучените аранжмани со Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд, ќе се настојува да се исполнат условите за редовно повлекување на трансите по проектот за структурните реформи на финансискиот сектор и на секторот на претпријатијата (FESAL II), односно PRGF/EFF аранжманот.

За нормализација на односите со кредиторите и за зголемување на кредитниот рејтинг на Република Македонија, во 2001 година ќе се склучат билатерални договори со земјите од Парискиот клуб на доверители за отплата на долгот кој беше под мораториум, под поволни услови.

Во 2001 година ќе се користат нови кредити за поддршка на малите и средни претпријатија; стокови кредити; кредити за поддршка на инфраструктурната изградба и тн.

Министерствата, органите на локалната самоуправа и претпријатијата од јавниот сектор пред да иницираат постапка за задолжување ќе побараат мислење од Министерството за финансии за усогласеноста на кредитното задолжување со Проекцијата на платниот биланс за 2001 година. По добивањето на позитивно мислење, ќе се побара одобрение од Владата на Република Македонија за покренување постапка за задолжување.

Во согласност со Проекцијата на платниот биланс, вкупните бруто девизни резерви со кои ракува Народна банка на Република Македонија се предвидува да се зголемат на ниво од околу трипол месечни покривања на увозот на стоки.

Зголемувањето на девизните резерви ќе се остварува со купување на средства од девизниот пазар од наплатен прилив од извоз, прилив на средства од приватизација на

државниот капитал и користење на средства за поддршка на платниот биланс од меѓународните финансиски институции и билатерални донатори.

Реален сектор

Во 2001 година ќе се преземаат мерки на макроекономската политика со кои ќе се создаваат услови и претпоставки за обезбедување здрав и силен реален сектор, преку забрзан процес на негово организационо, кадровско и технолошко реструктуирање, одржување и јакнење на интензитетот на пораст на производството и услугите и обезбедување поагресивен извоз. За остварување на оваа цел ќе се поттикнуваат инвестиционите зафати, пред сè, во малите бизниси и малите и средни приватни претпријатија; ќе се продолжи со процесот на реструктуирање, ревитализација, техничко-технолошка модернизација и финансиска консолидација на постојните капацитети. За создавање простор за поголемо производство преку извозот, ќе се остварува интензивно реструктуирање на извозниците, продолжи процесот на институционализација на економските односи со странство и друго. Сврзано со оваа задача, посебен приоритет ќе се даде на активностите кои ќе бидат преземени со цел зголемување на ангажирањето и мобилноста на домашната акумулација, а ќе се остварат и позасилени промотивни активности за зголемување на приливот на странски капитал по разни основи.

Со цел поинтензивен развој на малите и средни претпријатија и претприемништвото, како двигатели на стопанскиот развој на Република Македонија ќе се создаваат услови и претпоставки за нивна афирмација и поинтензивен развој.

Ќе се изврши континуирано ревидирање на легислативата со цел за поефикасно работење на трговските друштва, а во тие рамки и на малите и средни претпријатија.

НЕПА ќе се ангажира за воспоставување на т.н. "бизнис поврзувања" (business networks), кои обединуваат цели групи на малите и средни претпријатија со комплементарни производни програми, заради нивно оспособување за успешна конкуренција, полесно воспоставување на субконтракторски односи со големите претпријатија и опстанок на пазарот.

Ќе продолжи ангажирањето за обезбедување на нови поволни кредитни линии од меѓународните финансиски институции наменети за поддршка на развојот на малите и средни претпријатија.

Ќе се врши промоција на малите и средни претпријатија и ќе се овозможуваат контакти на малостопанственици од земјата со партнери од странство.

Техничката помош од странство за обука на претприемачите ќе биде контролирана од едно место, а потоа користена во согласност со потребите на претприемачите. Притоа, ќе се зголеми учеството на домашните консултантски фирми со цел нивно поголемо вклучување во развојот на малите и средни претпријатија.

Со техничката помош од странство ќе се подготви "Студија за конкурентните предности на преработката на храна (food processing) во Република Македонија" и проучување на можноста за формирање на таканаречените "централно-сателитски" системи на производство.

Со техничка помош од странство ќе се подготви Стратегија за развој на малите и средни претпријатија.

Во рамките на техничката соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Сојузна Република Германија ќе се поддржува создавањето на систем за трансфер на технологии во Република Македонија за да се сочува конкурентноста на малите и средни претпријатија. За оваа цел се предвидува формирање Агенција за технолошки трансфер (АТТ) чии главни активности ќе бидат финансирани преку овој проект.

Ќе се настојува преку техничка помош од странство да се создаваат услови за основање институции за олеснување на воведување на стандардите ИСО и други.

Дел од средствата од кредитот од Светска банка за спроведување на Проектот за социјална помош кој ќе се реализира преку Агенцијата на Република Македонија за приватизација ќе бидат наменети за формирање на Фонд за гарантирање на микрокредити за отпочнување на мали бизниси, инкубатори за малото стопанство и за советување за малите бизниси.

Со техничка помош од Владата на СР Германија ќе се подготви Закон за занаетчиство.

Во 2001 година во земјоделството ќе се вршат позначајни структурни промени во насока пред се на обезбедување на квалитетно примарно производство со повисок степен на преработка како значајна суровинска база за преработувачката индустрија и на производството наменето за извоз, со поголема примена на стандардите и критериумите на Европската унија, со цел поголема имплементација на Договорот за стабилизација и асоцијација.

Ќе се поддржува развојот и ќе се обезбедува соодветна заштита на домашното производство и на земјоделско-прехранбените производи.

Во 2001 година ќе се обезбеди финансиска и друга поддршка на поголем број на програми и проекти поддржани со средства од Централниот буџет, донации и со други форми на финансиска, техничка и друга поддршка.

Врз оваа основа ќе се поддржат активностите сврзани со: поттикнување на развојот на еколошко земјоделско производство; освојување на нови земјоделски површини; производство на домашен посадочен материјал во овоштарството и лозарството; заштита на растенијата и животните од болести и штетници, проширената репродукција на шумите. Едновремено, ќе се поддржува: институционалното зајакнување за развој на ефикасна земјоделска политика и европска интеграција; прекуграничната соработка; руралниот развој на одделни региони на земјата, како и активностите во шумарството и водостопанството.

Ќе се продолжи со реализација на Програмата за ревитализација на селата, поддржана со средства од Централниот буџет.

Инвестиции

За остварување на утврдениот економски пораст во идната година ќе се обезбеди интензивна **инвестициона активност**. За оваа цел ќе се создаваат услови за засилено домашно штедење, но користењето на странскиот капитал ќе има и натаму високо учество. Користењето на овој капитал ќе се обезбедува преку финансирање на проекти врз билатерални и мултилатерални основи во рамки на Пактот за стабилност, како и преку директни странски вложувања и портфолио инвестиции. За имплементација на оваа политика ќе се продолжи со создавање на, веќе осознаените, потребни административни и нормативни услови за привлекување на инвеститорите, а пред сè странските.

Во наредната година зголемување на инвестиционата активност се очекува и по основ на насочување на зголемен обем на средства од Централниот буџет на земјата за капитални инвестиции, со цел обезбедување на инфраструктура која ќе го подржува економскиот раст. Приоритетите во овој домен ќе се дефинираат во Програмата за инвестиции во јавниот сектор.

Зголемената инвестиционата активност во 2001 година се темели и врз предвидените ефекти од имплементацијата на реформите во финансискиот систем, како од аспект на зголемување на домашното штедење, преку враќањето на довербата во банките, така и преку обезбедување на поголема ефикасност во пласирањето на кредитните средства преку комерцијалните банки, политиката на каматните стапки и сл.

Во идната година се очекува зголемена инвестициона активност по основ на вложувања во слободни економски зони, кои ќе се остваруваат преку ангажирање на градежната оператива во земјата, индустријата за градежен материјал и други дејности сврзани со изградбата на зоните.

Во јавниот сектор врз приоритетни основи ќе се изврши операционализација на Програмата за инвестирање во јавниот сектор на Република Македонија. Инвестирањето во јавниот сектор ќе се остварува со сопствени средства на инвеститорите, средства од Централниот буџет, преку концесии, директни странски вложувања, донации, како и со евентуално користење на поволни странски кредити, согласно платно-билансните можности на земјата.

Ќе се продолжи со користење на институтот концесија во областите од јавниот сектор што се од интерес на земјата и го привлекуваат интересот на инвеститорите од земјата и од странство. Сврзано со ова, ќе се подржува реализацијата на повеќе студии за дооформување на потребната техничка, аналитичка и тендер - документација.

Во 2001 година инвестиционите активности посебно ќе бидат насочени кон: довршување на изградбата на започнатите патни правци и започнување на изградбата на патните правци од коридорите 8 и 10.

Истовремено ќе се продолжи со ревитализацијата на хидроелектраните; дооформувањето на диспечерскиот центар и набавка на опрема за дистрибутивната мрежа;

како и кон започнување со реализацијата на нови проекти во согласност со обезбедените средства за нивна реализација.

Во областта на железницата, со средства од Централниот буџет и во рамки на обезбедените други финансиски извори ќе се продолжи со изградбата на железничката пруга Куманово-Белаковци-Граница со Република Бугарија.

За разрешување на финансирањето на изградбата на пругата ќе се преземат активности за обезбедување на финансиски средства од странски извори.

Во телекомуникациите активностите ќе бидат насочени кон проширувањето и осовременувањето на телефонските капацитети и воведување на нови телекомуникациски услуги. Во рамките на ова, од приоритетно значење ќе биде довршувањето на процесот на дигитализација на целокупната телекомуникациска мрежа во земјата, поврзување на меѓународната оптичка телекомуникациска мрежа со соседните земји и довршување на меѓународниот сателитски центар за меѓународни комуникации.

Во новите телекомуникациски услуги посебен акцент ќе биде даден на услугите со дополнителна вредност што го овозможува дигиталниот телекомуникациски систем, проширување на услугите на мобилната телефонија, развојот на интернет мрежата, проширување на јавните телефонски говорници со чип картички, како и започнување со изградба на третата радио и ТВ мрежа.

Во 2001 година во *воздушниот сообраќај* ќе се продолжи со реализација на договорените фази од проектот за комплетирање на аеродромската инфраструктура на аеродромите "Скопје" и "Охрид", во рамки на материјалните можности.

Во 2001 година, ќе се продолжи со реализација на проектите кои имаат *еколошки* карактер. Со средствата од Централниот буџет ќе се поддржи реализацијата на проектите за водоснабдување и за одведување и пречистување на отпадните води во населените места во Република Македонија.

Во 2001 година со финансиска неповратна помош на Владата на СР Германија, во вкупен износ од 39 милиони германски марки, ќе отпочнат активностите сврзани со непосредна имплементација на проектот за водоснабдување "Студенчица" и проектот "Еколонка заштита на Охридското Езеро". Истовремено, ќе започнат активностите сврзани со непосредна реализација на проектот "Придружни мерки за отворање на нови работни места преку активности на подобрување на комуналната инфраструктура во Република Македонија", кој ќе се реализира со финансиска неповратна помош од Владата на С.Р. Германија, во висина од 16,0 милиони германски марки.

Ќе се настојува да се склучи договор за кредит со Владата на Јапонија со кои би се интензивирале активностите сврзани за реализација на првата фаза (водоснабдување) на ХС "Злетовица".

Со средствата во висина од 52,9 мил. Евра одобрени во рамките на Пактот за стабилност ќе започнат активностите сврзани со реализацијата на проектите за водоснабдување, одведување и третман на отпадни води во шест општини во Република Македонија (Куманово, Штип, Струмица, Велес, Охрид и Струга).

Во секторот за наводнување со обезбедените средства од Централниот буџет, неповратната финансиска помош од Владата на Холандија и кредитни средства од Светската банка ќе се продолжи со реализацијата на проектот за рехабилитација и реконструирање на ХМС "Брегалница", ХМС "Тиквеш", ХМС "Радиовце - Бистрица", ХМС "Гостиварско поле" и ХМС "Бањичко поле", согласно предвидената динамика.

Ќе продолжат интензивните активности на реализација на преостанатите инвестициони проекти од јавната инфраструктура што се финансираат со неповратна финансиска помош од Владата на Република Кина и од други донатори.

Заштита на животната средина

Во областа на заштитата на животната средина, како интегрална компонента на стратегијата на вкупниот развој, ќе се обезбеди континуирано следење на состојбите и врз таа основа ќе се предлагаат мерки за надминување и намалување на негативните влијанија врз средината. При тоа, основните правци во заштитата во 2001 година ќе бидат насочени кон откривање и елиминирање, односно зголемено контролирање на постојните извори на загадување и деградација на средината, како и кон спречување на појава на нови.

Поаѓајќи од присутните состојби и проблеми, во функција на заштита на животната средина ќе се: интензивира подготвувањето и усвојувањето на локалните еколошки акциони планови- ЛЕАП; доизгради законската регулатива во оваа област и ќе се изврши усогласување на прописите и стандардите со тие на Европската Унија; подготви Национална стратегија за одржлив развој; создаде и изгради систем за целосно, објективно и навремено информирање на јавноста за квалитетот на одделните сегменти на животната средина; отпочне со изготвување на катастар на загадувачите и регистар на отпадни и штетни материи; задолжат сопствениците на претпријатијата кои имаат извори што вршат загадување и оние кои се определени како загадувачи да изготват еколошко-технолошки проекти во кои ќе ги дефинираат квантификацијата и квалификацијата на можните извори на загадување на животната средина; воведат посебен "еко-данок" за субјектите кои вршат загадување над пропишаните стандарди; и ќе се препорача на единиците на локална самоуправа да изготват студии и проекти за управување со цврстиот комунален и технолошки отпад.

Финансиски средства за реализација на еколошките активности (пред сè за проекти и програми во заштитата на животната средина) ќе се обезбедуваат и преку Фондот за заштита на животната средина, како и со користење на донации, надоместоци и други извори на средства.

Човекови ресурси

Во областа на човековите ресурси во наредната година ќе продолжат перманентните интервенции за подобрувањето на материјалната положба во оделни дејности - посебно во инвестирање на објекти .

Во областа на образованието врз основа на прифатената од Владата " Нацрт Стратегија за развој на образованието на Република Македонија". ќе се подготват измени и дополнувања на Законот за основно и средно образование и ученички и

студентски стандард. Предвидените реформи ќе бидат во насока да се подобрат и воведат нови нормативи и услови како рамноправен пристап до образованието за сите, зголемување на опфатот и квалитетот на грижата во раното детство, универзален пристап и комплетирање на базичното образование, зголемување на општо-образовната и стручната компетитивност на учениците, експанзија на базичното образование и обука во другите суштински вештини кои се бараат од младите и возрасните, зголемување на можностите за образовен избор, подготовка на младите за предизвиците на информациското општество, поставување на системи на образовна понуда и системи на образовна надградба, развивање на образование кое ќе биде во функција на општествената кохезија, можности за образование и обука кои соодветно одговараат на очекувањата, аспирациите и потребите на прилично различните групи од самата потенцијална работна сила, поставување на процеси на стручно образование и обука релевантна за потребите на индустријата и трговијата, дефинирање на квалификациски стандарди (сертификати/ дипломи) како би се овозможила поголема работна мобилност на луѓето не само во земјата, туку и меѓу земјите во светот, развивање на системи кои дозволуваат продолженото образование да одговори на променливата побарувачка за вештини, потребата традиционалното учење да отстапи место на доживотното учење.

Ќе продолжат развојните проекти за дидактичко иновирање на наставата во основното и средното образование, кои се реализираат во околу 180 основни и средни училишта, финансиски подржани од УНИЦЕФ, ФАРЕ, СОРОС, Светска здравствена организација и др.

Ќе се продолжи со реформата на средно стручното образование ВЕТ-1 и ќе се имплементира втората програма за реформа на средно стручното образование ВЕТ-2. Ќе се утврдат стандардите и наставните планови и програми за учениците со пречки во психофизичкиот развој кои го продолжуваат своето образование во средните училишта

Во сферата на *високопото образование во* наредната година ќе се имплементираат постапно реформите кои се донесоа со Законот за високо образование. Ќе продолжи иновирањето на наставните планови и програми на факултетите и вишите школи, што се изразува низ воведување на нови наставни предмети и современи програмски содржини. Ќе се организираат и нови студии за да се задоволат современите потреби на државата од нови профили на високо стручни кадри.

Секторот наука ќе се стреми и ќе ја подржува политиката на обезбедување на услови за научноистражувачка работа, осовременување на процесот за научни истражувања и развој на информациона систем во државата

Наредната година во *областа на културата* ќе се оди во функција на поефикасно организирање на работењето на Министерството за култура врз база на Националната програма за култура. Врз програмски основи ќе се издвојуваат проекти кои се ургентно приоритетни за заштита на културните наследства. Во постапка на донесување се и законите: Закон за награда на Република Македонија, За-

кон за музејска дејност, Закон за библиотечна дејност, Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон, со кој се дава можност за воведување на царинско ослободување и за самостојниот уметник, како лице што своето творештво го остварува професионално.

III СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ

Приватизација на претпријатијата (Постприватизација и реструктурирање)

1. Во 2001 година ќе продолжи процесот на реформите, а посебно на оние кои се однесуваат на реструктурирањето и постприватизациониот период на претпријатијата. Ќе се врши ревидирање на системот и тоа во деловите во кои се пројавени слабости и проблеми, а кои се пречка во неговото побрзо одвивање. Притоа, структурните реформи ќе се реализираат со доследна примена на пазарните и економските критериуми и постепено напуштање на "мекото буџетско финансирање".

Во 2001 година, активностите ќе бидат насочени кон завршување на приватизацијата во претпријатијата опфатени со постојната законска регулатива, како и кон поддршка на постприватизациониот период.

Ќе се следи процесот на плаќање на рати по склучените договори и за акциите кои вработените ги откупуваа со попуст. Доколку не бидат почитувани законските рок-ови овие акции ќе бидат преземени и понудени на Берзата.

Резидуалните акции со кои располага Агенцијата ќе бидат понудени за продажба на Берзата и тоа со динамика која ќе се усогласува со побарувачката. За да се иницира поголем интерес за купување на акции, тие ќе бидат понудени со дисконт кој ќе биде одредуван за секое претпријатие посебно.

Ќе се извршат измени на Законот за приватизација со кои ќе бидат дадени олеснителни можности за завршување на приватизациониот процес преку неколку нови начини на доприватизација (воведување на менаџерски опции и друго).

2. Ќе се настојува да се унапреди корпоративното управување со следните мерки: создавање на инвестициони фондови; трансформација на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во вистински финансиски посредник; промоција на можностите за инвестирање во Република Македонија; воведување на менаџерски опции; едукација на населението заради стекнување на акционерска култура; едукација на менаџерите.

Ќе се формира инвестиционен фонд со префрлување на дел од капиталот на Агенцијата на Република Македонија за приватизација. За таа цел ќе бидат избрани претпријатија чии акции ќе бидат префрлени во Фондот, со што ќе се формира портфолио на Фондот.

Со цел заживување на пазарот на хартии од вредност а воедно и капитализирање на Републичкиот фонд за пензиско и инвалидско осигурување ќе се преземат активности за продажба на пакети на акции со кои располага Фондот (15% од вредноста на општествениот капитал).

Со цел да се едуцираат сопствениците на акции (над 250.000 акционери) со знаења за акционерството, неговата суштина, правата и обврските на сопствениците на долгорочните хартии од вредност, можните пристапи за оформување на портфолиото на хартии од вредност, разводнувањето на ризикот итн., ќе се подготви и реализира Програма за едукација на населението во доменот на акционерството. Програмата ќе опфати: составување, публикација и дистрибуција на популарни брошури од областа на акционерството; реализација на популарни телевизиски и радио емисии од областа на акционерството; подготвување на едноставни и ударни текстови за акционерството и нивно објавување во дневниот печат како редовни рубрики и сл.

Ќе се согледа можноста за намалување на утврдениот данок на добивка на обврзник кој котира на официјалните пазари на берза, како и за олеснувања при плаќањата на персоналниот данок од доход за даночниот обврзник физичко лице за капиталните добивки остварени од продажба на хартии од вредност преку нивно вклучување во даночната основица во висина од 70%.

3. Ќе отпочне изготвувањето на длабински анализи за фирмите најголеми загубари според Методологијата за поддршка при одлучувањето врз основа на што ќе се добие конечен предлог дали е подобро претпријатието да се реструктурира и приватизира или целосно да се ликвидира.

За претпријатијата кои ќе влезат во стечај ќе се осигури брзо одвивање на постапката согласно определбите од новиот Закон за стечај. Делови од претпријатијата ќе можат да се реактивираат врз основа на извршените анализи.

До средината на 2001 година ќе се разреши и прашањето со преостанатите загубари (опфатени со FESAL II аранжманот со Светска банка) во кои спаѓа и "Југохром" – Јегуновце, пред се, преку изнаоѓање на стратешки инвеститор.

За релативизирање на социјалните проблеми кои ќе се јават со процесот на реструктурирање на загубарите ќе се користат средствата од Светската банка за спроведување на Проектот за социјална помош.

Банкарски сектор

Во 2001 година ќе продолжи процесот на реформи во банкарскиот сектор насочени кон заздравување и модернизација на банкарскиот систем, подобрување на финансиската дисциплина и намалување на активните каматни стапки

Во наредниот период ќе продолжи процесот на реструктурирање на банкарскиот сектор со цел негово финансиско зацврстување, враќање на довербата на граѓаните во банките и воопшто подобрување на кредибилитетот на домашните банки, приватизација на докрај неприватизираните банки, како и интегрирање на финансискиот систем на земјата со меѓународните пазари.

Во 2001 година се очекува натамошно подобрување на ликвидноста на банките како и порамномерна дисперзија на ликвидните средства како резултат на влезот на повеќе странски инвеститори и зголемувањето на конкуренцијата во банкарскиот систем. Во таа насока ќе се настојува да се зголеми ефективноста во работењето на банките, да се подобри процедурата за управување со ликвидноста, да се подобри квали-

тетот на банкарските пласмани, да се интензивираат реформите во платниот систем и да се реализира целосна афирмација на индиректните инструменти за монетарно регулирање.

Зголемувањето на ефикасноста на банките ќе бара промени во насока на зголемена конкуренција, продлабочување на приватизацијата и поголема концентрација на сопственоста во банките, јакнење на супервизијата, поцврсти правни рамки и поголема расположливост на информациите за банките и за нивните клиенти.

Во банкарството ќе продолжи зголемувањето на ефикасноста, конкурентноста и развивањето на нови банкарски производи по мерка на клиентите кои имаат поголема пазарност и ликвидност. Исто така, се очекува експанзија на вонбилансните активности на банките.

Ќе продолжи процесот на зајакнување на супервизијата на Народната банка на Република Македонија над комерцијалните банки и штедилниците, со примена на соодветни меѓународни стандарди за супервизија, Базелските принципи за ефикасна банкарска супервизија и директивите на Европската Унија за банкарство како и преземање на корективни мерки према несолвентните банки. Врз овие основи се очекува да зајакне финансиската дисциплина и конкуренцијата и да се овозможи поефикасна алокација на средствата од страна на банкарскиот систем.

Влегувањето на странски банки или филијали на странски банки во домашниот банкарски систем ќе се промовира како силен елемент на конкуренција. Притоа, активно ќе се промовира влез на странски банки и подобрување на процедурата за методите на кредитна проценка на домашните банки. Исто така, ќе се врши окрупнување на банките преку спојување и припојување и модернизација на банкарската инфраструктура.

Во функција на намалување на каматните стапки ќе се реализираат соодветни механизми за зголемување на понудата на финансиски капитал преку банкарскиот сектор. Редуцирањето на високите каматни стапки треба да биде неопходен предуслов за економски растеж. Таа ќе се настојува да се остварува пред сè преку зголемување на домашното штедење. На ова ќе влијае и зголемената конкурентност по основ на поинтензивниот влез на странски капитал во домашните банки. Намалување на каматните стапки ќе се темели и врз заокружената регулатива со донесените измени на Законот за извршна постапка, Законот за хипотека и Законот за подвижен залог, со кои се очекува да се подобри финансиската дисциплина и да се забрза постапката за наплата на хипотеките при финансиските спорови. Позитивен придонес за поефикасна каматна политика се очекува да има имплементацијата на трансформираниот платен систем.

Банките ќе го интензивираат интерното реструктурирање што ќе ја зголеми ефикасноста, ќе ги намали трошоците на работење и ќе ја зголеми профитабилноста на банкарското работење. Процесот ќе вклучува широк спектар на мерки за поддршка на зголемувањето на продуктивноста на банкарското работење, воведување на нови, пософистицирани банкарски производи и услуги и натамошно консолидирање на банкарскиот сектор преку соединување и присоединување. Исто така и понатаму ќе продолжат напорите за усовршување на кадрите во банките, особено да се унапредат вештините и

знасњето за оценка на ризиците во банкарското работење и работењето со долгорочни хартии од вредност кај инвестиционото банкарство.

Комерцијалните банки ќе продолжат со разрешување на проблемот на заста-натите каматни обврски на претпријатијата, со што самите ќе придонесат за сопствено реструктурирање и исчистување на билансните позиции.

Народна банка на Република Македонија ќе продолжи да работи на зголемувањето на транспарентноста на информациите во банкарскиот систем и ќе продолжи да стимулира продлабочување на соработката помеѓу банките. Во таа смисла се очекува зголемено тргување на пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност, развој на колатерализирано позајмување помеѓу банките, како и пазарно формирање на каматните стапки.

Развојот на конкуренцијата и ефикасноста на банкарскиот сектор значително ќе се унапреди со влегувањето на странски реномирани банки на финансискиот пазар во Република Македонија. Влезот на странски капитал во Стопанска банка АД- Скопје која покрива преку 45% од пазарот, се очекува да донесе целосно нова клима во банкарскиот систем, преку збогатување на финансиски инструменти и влез на нови знања и експертиза. Тоа ќе ги поттикне и другите домашни банки на меѓусебно спојување, или прифаќање на странски стратешки инвеститори, со што ќе се зголеми здравата конкуренција во банкарската сфера.

Реформа на платниот промет

Во рамки на инфраструктурата на финансискиот систем ќе се продолжи со реформата на платниот промет и развивање на модерен систем на порамнување, со цел да се подобри процесот на ликвидно управување од страна на банките, со позитивни ефекти не само врз нивната ликвидност, туку и врз кредитната активност и висината на каматната стапка.

За реализација на оваа политика во целост ќе заврши реструктурирањето на ЗПП, платниот систем за големите плаќања ќе функционира преку НБРМ, а порамнување на малите плаќања ќе се одвива преку клириншка куќа.

Во идната година се планира да се воспостави ефикасен систем на регистрирање на движен и недвижен имот.

Заради креирање на единствен регистар на акции и прифаќање на модерен систем на порамнување на трансакциите со хартии од вредност и систем за порамнување ќе се институционализира нов централен регистар на акции и системот на порамнување на трансакции со хартии од вредност и системот за порамнување базирано на испорака наспроти плаќање.

Со цел усогласување на законската регулатива од оваа област и промените на истата, ќе се извршат измени во Законот за платен промет.

Политика на пазарот на работна сила и социјална заштита

1. Во 2001 година во политиката на пазарот на работна сила нагласок ќе се даде на креирање на нова концепција на водење активна политика за генерирање на нови можности за вработување преку комплексно, интегрално, синхронизирано и координирано дејствување.

Со поддршка на трансформацијата и структурните промени на претпријатијата кои имаат перспектива, посебно на тие што работат со загуби ќе се амортизира намалувањето на регистрираната вработеност, како последица на отпуштањата од работа поради пазарно и сопственичко реструктурирање во процесот на транзиција.

Во рамките на трансформацијата на јавната администрација, ќе се настојува намалувањето на бројот на вработените првенствено да се остварува преку приватизација и осамостојување на одредени дејности, преквалификација и прераспоредување, дополнително пензионирање во рамките на законските прописи, самовработување и слично, а како крајна мерка и преку технолошки вишок.

Активната политиката на пазарот на работна сила ќе ги опфаќа трите типа на мерки: осовременување на информациониот систем, организирање на програми за обука, како и создавање услови и поддршка за директно отварање на нови работни места.

Ќе продолжат активностите на подготвувањето и донесувањето на Акциониот план (Национална програма за вработување) од страна на трите клучни партнери - Владата, Синдикатот и Стопанската Комора, како приоритетна задача.. Сврзано со ова ќе се спроведува акција на широк фронт со што ќе се мобилизираат сите внатрешни и надворешни човечки, материјални, финансиски и други потенцијални ресурси. Едновремено, ќе се дефинираат и конкретните носители и рокови за дејствување.

Ќе се развива постојана соработка меѓу владини и невладини институции на сите нивоа во земјата, но и со мисии, институции и експертски групи од странство кои се вклучени во развојот и можностите за вработување (Проекти од Светска банка, ММФ, ФАРЕ, Пактот за стабилност, Социјалниот совет при Советот на Европа, специјализирани организации на ООН и др.). Притоа, особени напори ќе се прават во проширувањето и унапредувањето на врските со нашата емиграција (успешни бизнисмени) во европските и прекуокеанските земји.

Со цел Заводот за вработување да стане берза на трудот ќе се продолжи и интензивира осовременувањето и модернизирањето на неговата организациона поставеност и начин на работа. Ќе се подобри комуникацијата со работодавачите преку давање на конкретни услуги во обезбедување на потребите од вработување, преку организирање на средби и разговори меѓу Заводот и работодавачите; Едновремено ќе се прошират врските и соработката со сродни институции во Европа и светот.

Ќе се интензивира соработката на Заводот за вработување, преку негово компјутерско поврзување, со Министерство за внатрешни работи, Центарот за социјална работа, Фондовите за здравствено и пензиско и инвалидско осигурување, Управата

за приходи, Заводот за платен промет, Катастарот, Државниот завод за статистика, судовите, универзитетите и др.

За поцелосно координирање на работата на локалните бироа за вработување ќе се продолжи со нивното натамошно мрежно поврзување. Ќе се развива широка активност во сите средини, преку тесна соработка со локалните власти реafirмирање на работните клубови и слично.

Заводот за вработување ќе ги обезбедува потребните информации за пазарот на работна сила. За оваа цел ќе се изврши ажурирање на евиденцијата на невработените. Едновремено ќе се настојува што пореално да се искажува бројот на вработените, преку поголем опфат на испитите (регистрации и анкети) по области, гранки и сл. За таа цел ќе се донесе нов Закон за евиденција во областа на трудот и ќе се воведат централизирана компјутерска обработка на податоците.

Ќе се оневозможува и сузбива појавата и ширењето на сите видови на нелегално работење и "диво вработување", преку координација и соработка на Заводот за вработување, трудовата инспекција и центрите за социјална заштита, преку вршење на поголема контрола на нерегистрираната вработеност, посебно кај корисниците на паричен надоместок, здравствено осигурување и социјална помош.

Владата ќе се ангажира за создавање услови за развој на претприемништвото, со цел помош во креирањето на нови работни места. За оваа цел ќе се негува инвестиционата, финансиската, едукативна и друга поддршка на секторот на малиот и средниот бизнис и самовработувањето, преку постоечките, но и нови програми. (Во соработка со Агенцијата за развој на мали и средни претпријатија (НЕПА).

Ќе се продолжи со имплементација на проектот за локален развој и на отпуштените работници ПРИЗМА.

Ќе се намали цената на работната сила, за која цел ќе се изврши намалување на оданочувањето на доходот од трудот, односно персоналниот данок на доход. Со ова ќе се придонесе работодавачите да работат попрофитабилно, да го намалат неформалното вработување, а ќе се стимулира и креирањето на нови работни места преку поголем влез на странски капитал.

Ќе се интензивира реализацијата на постојните образовно-квалификациони програми за стручно оспособување, преквалификација и доквалификација, а ќе се отпочне и со нови. За таа цел ќе јакне и ќе се унапредува поврзаноста меѓу работодавците и бироата за вработување, институциите за стручно образование, работничките универзитети и другите форми на стручно образование.

Ќе се создаде основа за имплементација на програми од Пактот за социјална помош, како што се финансирање на јавните работи, обука и преквалификација. Ќе се врши помасовно ангажирање на невработените лица, особено на корисниците на паричен надоместок или социјална помош, на јавните работи (гаснење шумски пожари; пошумување со дрвца на опожарените места и друго).

Ќе се афирмираат и користат услугите на приватните агенции и институции од доменот на вработувањето.

Ќе се создаваат потребни услови за активирање на потенцијалите за локален развој и вработување во руралните средини, поттикнување на развојот на стопански недоволно развистите подрачја, особено преку искористување на селскостопанските добра во земјоделството и сточарството и нивно ефикасно поврзување на современи основи, афирмација на можностите кои ги нуди семејниот бизнис, селските стопанства, микропретпријатијата и самовработувањето

Ќе се создава поповолно окружување за поддржување и стимулирање на странски директни инвестиции во отварање на слободни, економски, трговски и царински зони како можност покрај другото и за поголемо вработување.

2. Во 2001 година ќе продолжи натамошното доградување и усовршување на системот на социјално осигурување, негово поставување на финансиски издржани основи и отварање на широк процес за намалување на сиромаштијата.

Социјалната заштита во наредната година ќе се остварува согласно законските прописи и Одлуката за утврдување на критериумите, условите и начинот на остварување на социјалната помош, во рамките на предвидените средства за овие намени во Буџетот за 2001 година. Во рамките на проектот за социјална поддршка финансиски поддржан од Светска банка со имплементација на третата подкомпонента, ќе се превземат активности за правилно насочување на социјалните бенефиции кон најсиромашните категории на домаќинства и зголемување на ефективноста на социјално заштитните програми. Во таа смисла ќе се направат согледувања за соодветно преиспитување и натамошно доградување на критериумите и условите за користење на правото на социјална помош, со важност од 1-ви април 2001 година.

Истовремено во почетокот на годината ќе започне реализацијата на два нови проекта во рамките на ФАРЕ програмата, во насока на подобрување на институционалната поставеност и обука на вработените во центрите за социјална заштита, а со цел успешно спроведување на реформите во оваа област.

Социјалната сигурност на работниците на кои им престанал работниот однос поради економски структурни и слични промени ќе се обезбедува во согласност со законските прописи, во рамките на предвидените средства за оваа намена во Буџетот за 2001 година и во рамките на одобраниот кредит од Светска банка наменет за социјална поддршка. Согласно условите на кредитот во наредната година ќе продолжи исплатата на испратнини на работниците во друштвата со доминантно државна сопственост на кои им престанал работниот однос поради економски, технолошки и структурни промени, а од средствата на Централниот буџет ќе се врши исплата на заостанати нето плати и придонеси, како и надоместок за невработеност на овие работници преку Заводот за вработување. Со цел разрешување на вишокот на вработените во државните органи, локалната самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи и фондовите, согласно последните *измени и дојолнувања на Законот за работни односи и Законот за пензиско и инвалидско осигурување*, ќе се обезбедат определени права како старосна пензија и еднократен надоместок од 12 месечни плати, во рамките на средствата на Буџетот, во обем зависно од видот и карактерот на промените што ќе настанат кај овие работодавци и опфатот на вработените на кои под утврдените законски услови ќе им престане работниот однос.

Со цел намалување на распространетоста на сиромаштијата ќе се изготви *Стратегија за намалување на сиромаштијата* каде што ќе се фокусираат основните

политики насочени кон брз економски развој, генерирање на нови можностите за вработување, обезбедување на програми за обука и распоредување на работна сила, подобрување на квалитетот, ефикасноста и правичноста на образовниот систем, подобрување на постоечкиот систем на социјална заштита и поттикнување на реструктурирањето и управувањето во секторот на претпријатијата. За успешна имплементација на Стратегијата за намалување на сиромаштијата ќе се обезбеди еден нов партиципативен (консултативен) процес со учество на претставници на сиромашни групи на населението, граѓански здруженија, невладини организации, со цел обезбедување на поголема транспарентност на целиот процес. Ќе се реализира политика на динамичен развој на мали и средни претпријатија и ќе се даде приоритет и поддршка на инвестициите во проекти од инфраструктурата и заштита на човековата околина, со цел обезбедување на вработувањето на сиромашните. Со оглед на поголемата присутност на невработеноста и сиромаштијата помеѓу послабо образовните слоеви и малцински групи, ќе се зголемат инвестициите во човекови ресурси како клучен елемент за имплементација на стратегијата за намалување на сиромаштијата. Посебен акцент ќе се стави на инвестициите во проекти за вклучување во овие процеси на сиромашните кои живеат во доминантно руралните средини.

Во областа на *пензиско-инвалидско осигурување* ќе се преземат активности во насока на продолжување на започнатите реформи и утврдување на правна рамка за воведување на целосно финансиран втор столб на пензиски систем, задолжителен за сите нововработени, а доброволен за оние кои всѐ се вработени. Транзицијата кон повеќеслоен пензиски систем ќе се координира во согласност со динамиката на реформите во платниот систем и развојот на пазарот на хартии од вредност. Со цел олеснување на спроведувањето на реформите во пензискиот систем, дел од приходите од приватизација ќе бидат насочени кон финансирање на можните транзициони дефицити.

IV ПРОЕКЦИЈА НА МАКРОЕКОНОМСКИТЕ АГРЕГАТИ

Во 2001 година, врз основа на создадените услови и тие што ќе се создаваат со Макроекономската политика и оценетите можности и претпоставки, се оценува дека ќе продолжи процесот на заживување на економската активност и одржувањето на макроекономската рамнотежа и стабилност. Врз тие основи се оценува дека основните макроекономски агрегати во 2001 година, ќе ги имаат следните проектирани големини:

-реални стапки на промени

Бруто домашен производ	
Вкупна економија	6,0
-индустрија и рударство	7,5
-земјоделство и рибарство	4,0
Надворешно-трговска размена^{*)}	
Извоз на стоки (ФОБ)	14,0
Увоз на стоки (ФОБ)	9,9
Увоз на стоки (ЦИФ)	9,6
Вработени и плати	
Вработени ^{**)}	0,3
Просечна плата	2,3
Инфлација	
Трошоци на живот	2,2

^{*)} Стапките се пресметани врз доларските износи.

^{**)} Сметано според АРС

Макроекономска политика на Република Македонија ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА МАКРОЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА

	Насока	ВИД НА МЕРКИ			Други (финансирање, програми, едукација)	Носител	Динамика
		Законодавни	Институционални				
1	Вршење контрола на цените кај одреден вид на производи и услуги	Одлуки за определување на режими на цени по одделни производи и услуги				Министерство за економија	Според рок на досевање
2	Заштита на производителите на одделни земјоделски производи	Одлука за заштитна цена на соодветниот земјоделски производ од родот 2001 год.				Министерство за економија	Јануари 2001 год.
3	Сопредување на недостигот, односно вишокот од основните прехранбени производи, со цел усогласување на понудата и побарувачката на пазарот				Стоковни биланси за основните земјоделски и прехранбени производи	Министерство за економија	Декември 2000 година
4	Ограничување на јавната потрошувачка	Закон за ограничување на извршните приходи за финансирање на јавните потреби				Министерство за финансии	Јануари 2001 година
5	Утврдување на приходите и расходите на Буџетот	Буџет на Република Македонија за 2001 година				Министерство за финансии	Јануари 2001 година
6	Реалокација на одделни даночни обврзници	Измени и дополнување на Законот за добивка Измени и дополнување на Законот за персонален данок на доход				Министерство за финансии	Јануари 2001 година
7	Корекција на забрканата кај некон витални производи	Измена и дополнување на Законот за дојдадена вредност				Министерство за финансии	Јануари 2001 година
8	Надградување на даночната администрација и на даночните обврзници од аспект на Законот за дојдадена вредност				Програма за обука на персоналот на Управата за јавни приходи Програма за обука на даночните обврзници	Управа за јавни приходи	Во текот на 2001 година
9	Проекцијата на Монетарната политика во 2001 год.				Одлука на делите и заданите на Монетарната политика	Народна банка на Република Македонија	Декември 2000 год.

ВИД НА МЕРКИ			Датум (финансирање, програм, едукација)	Носители	Деталности
Насока	Законодавни	Институционални			
10	Уредување на девизната политика и провизија на платниот биланс за 2001 година	Одлука за девизната политика и провизија на платниот биланс на Република Македонија за 2001 година		Министерство за финансии во соработка со Министерството за економија и НБРМ	Јануари 2001 година
11	Уредување на девизното работење	Закон за девизно работење		Министерство за финансии и НБРМ	првот квартал од 2001 година
12	Уредување на надворешно-трговското работење	Измени и дополнување на Законот за надворешно-трговско работење		Министерство за економија во соработка со ресорни министерства	првот квартал од 2001 година
13	Усгласување на Царинската тарифа со Комбинираната номенклатура на Европската унија	Закон за царинска тарифа		Министерство за финансии	Јануари 2001 година
14	Уредување на царинското работење	Одлука за распределување на стоките на форми на увоз и извоз		Министерство за економија	Јануари 2001 година
15	Унапредување на туристичката дејност		Програма за туристичко-информативна и пропагандна дејност	Министерство за економија	Јануари 2001 година
16	Унапредување на квалитетот на производите		Проект за квалитет на производите и услугите	Научна установа	во текот на 2001 година
17	Согледувања за задолжувањето во странство		Стратегија за задолжување на Република Македонија во странство	Научна установа	во текот на 2001 год.
18	Унапредување на развојот на малите и средни претпријатија		Стратегија за развој на малите и средни претпријатија	Министерство за економија	Крајот на 2001
19	Поддршка на развојот на занаетчиството	Закон за занаетчиство		Министерство за економија	Крајот на 2001
20	Финансиска поддршка на земјоделското производство		Програма за поттикнување на развојот на земјоделството	Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	Март 2001
21	Обезбедување здравствена заштита на растенијата		Програма за здравствена заштита	Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	Март 2001

	Насока	ВИД НА МЕРКИ			Посител	Динамика
		Законодавин	Институционални	Други (финансирање, програми, едукација)		
22	Рационално искористување на земјиштето			Програма за освојување на нови земјоделски површини	Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	Прво тромесечие 2001
23	Производство на семе и саден материјал			Програма за семе и саден материјал	Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	Прво тромесечие 2001
24	Уништување на штетни видови на дивеч			Програма за уништување на штетен дивеч	Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	Прво тромесечие 2001
25	Изградба на инфраструктура и развивање на стопански активности			Програма за ревитализација на селата	Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	Прво тромесечие 2001
26	Обезбедување на модалитети за заштита од поплави			Програма за изградба и санација на објекти за одбрана од поплави и регулација на водотеци	Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	Прво тромесечие 2001
27	Пошмување на голините и мелиорација			Програма за проширена репродукција на шумите во 2001 година	Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	Прво тромесечие 2001
28	Порационално користење на земјоделското земјиште	Закон за земјоделско земјиште			Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	Јули 2001
29	Унапредување на развојот на земјоделската дејност	Закон за земјоделска дејност			Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	Јули 2001
30	Унапредување на еколошкото земјоделско производство	Закон за еколошко земјоделско производство			Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	Јули 2001
31	Поттикнување на земјоделска дејност	Предлог за донесување на Закон за земјоделски фонд			Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	Јули 2001
32	Приоритети во развојот на земјоделството	Предлог за донесување на Закон за поддршка на земјоделството			Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	Јули 2001
33	Усогласување со прописите на Европската Унија	Предлог за донесување на Закон за дополнување на Законот за вино			Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	Јули 2001

		ВИД НА МЕРКИ				
Насока	Законодавна	Институционални	Други (финансирање, програми, едукација)	Носител	Датум	
34	Усогласување со прописите на Евронската Унија	Предлог Закон за измена и дополнување на Законот за ветеринарното здравство		Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	Јули 2001	
35	Организирање и функционирање на ЈП за водостопанство и Здруженијата на водокорисници	Предлог Закон за измена и дополнување на Законот за водите		Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	Јули 2001	
36	Производство на семеен материјал, саден материјал и одобрување и заштитата на сорти	Измена и дополнување на Законот за семеен материјал		Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	Јули 2001	
37	Дополнување на Законот за тутун	Измена и дополнување на Законот за тутун		Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	Јули 2001	
38	Производство, доработка на семе и промет на семе	Предлог за донесување на Законот за шумско семе и шумски саден материјал		Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	Јули 2001	
39	Дополнување на Законот за шумите	Предлог за измена и дополнување на Законот за шумите		Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	Јули 2001	
40	Планирање на развојот на јавната инфраструктура		Програма за јавни инвестиции во Република Македонија 2002-2004	Министерство за финансии	Декември 2001	
41	Утврдување на одржливи развој		Национална стратегија за одржливи развој на РМакедонија	Министерство за животна средина и просторно планирање	во текот на 2001 година	
42	Реализација на сколонски активности и проекти во доменот на заштитата на животната средина	Закон за фондот за животна средина		Министерство за животна средина и просторно планирање	Јануари 2001 год.	
43	Реализирање на приоритетните активности на НЕ-АП		Локални сколонски активности планови-ЛЕАП	Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерството за локална самоуправа и единиците на локалната самоуправа	Во текот на 2001 година	

	Насока	ВИД НА МЕРКИ			Носител и	Динамика
		Законодавна	Институционална	Други (финансирање, програми, едукација)		
44	Утврдување на принципите на изворите на загадување врз квалитетот на животната средина			Катастар во задоволните и регистар на отпадни и штетни материји	Министерство за животна средина и просторно и планирање	До крајот на 2001 година
45	Спроведување на реформите во образованието	Измени и дополнувања на Законот за основно и средно образование и ученички и студентски стандард			Министерство за образование и наука	во текот на годината
46	Развој на образованието во Република Македонија			Национална стратегија за развој на образованието	Министерство за образование и наука	до средина на 2001 година
47	Унапредување на творештвото во културата	Закон за награди			Министерство за култура	во текот на 2001 година
48	Унапредување на музичката дејност	Закон за музичка дејност			Министерство за култура	во текот на 2001 година
49	Унапредување на библиотекарската дејност	Закон за библиотекарска дејност			Министерство за култура	во текот на 2001 година
50	Воведување на нови начини на доприватизација (менџерски опции и др.)	Измени и дополнување на Законот за приватизација			Министерство за финансии и Министерството за економија во соработка со Агенцијата на Република Македонија за приватизација	Февруари – март 2001
51	Формирање на инвестиционен фонд со дел од капиталот на Агенцијата за приватизација		Формирање на Инвестиционен фонд		Министерство за финансии и Агенцијата на Република Македонија за приватизација	Февруари – март 2001
52	Едукација на населението во доменот на акционерството			Програма за едукација	Агенцијата на Република Македонија за приватизација	Континуирано во текот на целата година
53	Едукација на менаџерите			Програма за тренинги на менаџери	Нареджни институции	Континуирано во текот на целата година
54	Модернизирање и зајакнување на суверените банкарски институции на Република Македонија	Измени и дополнувања на Законот за Народната банка на Република Македонија			Народна банка на Република Македонија	Март 2001 година

	Насока	ВИД НА МЕРКИ			Носител	Динамика
		Законодавни	Институционални	Други (финансирање, програми, едукација)		
55	Реформа на платниот промет	Измени и дополнување на Законот за платен промет			Министерство за финансии	Прво полугодие од 2001г.
56	Стимулирање и унапредување на формите на вработување			Национален договор за вработување	Влада на Република Македонија, Сојуз на синдикати на Македонија, С гиланска комора на Македонија и др	
57	Продолжување на Реформите во социјална заштита	Измени на одлуките за утврдување на критериумите, условите и начинот на остварување		Проект за социјална поддршка на Светска банка	Министерство за труд и социјална политика	Април 2001
58	Намалување на сиромаштијата			Стратегија за намалување на сиромаштијата	Министерство за финансии	Ноември 2001
59	Заштита на високог на вработени кој ќе произлезе од реформата на јавната администрација	Измени и дополнувања на Законот за пензиско-инвалидско осигурување Измени и дополни на Законот за работни односи		Проект за реформа на јавна администрација- Phase	Министерство за правда	Јануари 2001
60	Продолжување на реформа во пензискиот систем	Закон за капитално финансиран пензиски систем			Министерство за труд и социјална политика	Прво тромесечје 2001

3391.

Врз основа на член 24-а од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21. 12. 2000 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА 2000 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за определување на царински контингенти при увоз на опрема и резервни делови за 2000 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/2000), во точка 2, став 2, во потточка а), бројот "60" се заменува со бројот "45", а во потточка б), бројот "40" се заменува со бројот "55".

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5914/1
21 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3392.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21. 12. 2000 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИО-ФРЕКВЕНЦИИ**

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на надоместокот за користење на радио-фреквенции ("Службен весник на Република Македонија" бр. 45/97).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-6032/1
21 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3393.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21. 12. 2000 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА**

Член 1

Во Одлуката за формирање Комисија за реформа на јавната администрација ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98, 18/99, 33/99 и 68/99), во членот 2, ставот 1 се менува и гласи:

"Комисијата ја сочинуваат претседател и 10 члена".

Ставот 3 се менува и гласи:

"За членови на Комисијата се определуваат:

1. министерот за внатрешни работи;
2. министерот за финансии;

3. министерот за труд и социјална политика;
4. министерот за образование и наука;
5. министерот за здравство;
6. министерот за економија;
7. министерот за локална самоуправа,
8. министерот за транспорт и врски;
9. директорот на Агенцијата за државни службеници;
10. секретарот на Секретаријатот за законодавство."

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија"

Бр. 23-5987/1
21 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3394.

Врз основа на член 12 од Законот за концесија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93), член 36 од Законот за ловството ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/96, 26/96 и 34/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2000 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. На десетгодишно користење - концесија се дава дивечот во ловиштата и тоа:

- "Влаина", "Бигла", "Голак", "Вратиславци", "Киселица", "Трабогивиште" на Ловечкото друштво "Острец" од Делчево;

- "Каменица" на Здружението на ловци "Саса" од Македонска Каменица;

- "Копришница", "Корешница" и "Бесвица" на Ловечкото друштво "Краставец" од Демир Капија;

- "Липа", "Дисан", "Војшанци", "Тимјаник" и Пештерница" на Ловечкото друштво "Вардар" од Неготино;

- "Шталковица", "Добрево", "Дренок" и "Гајранци" на Ловечкото друштво "Злетовски Рудник" од Пробиштип и

- "Базерник", "Лесково", "Журче" и "Прибилци" на Ловечкото друштво "Елен" од Демир Хисар".

2. Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот.

3. Во името на Владата на Република Македонија, договорот за користење на дивечот во ловиштата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5780/1
21 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3395.

Врз основа на член 12 од Законот за концесија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93), членовите 36 и 39 од Законот за ловството ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/96, 26/96 и 34/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2000 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА ПО ПАТ НА ПОНУДА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. На десетгодишно користење - концесија по пат на понуда се дава дивечот во ловиштата и тоа:

- "Мушково", "Езерани" и "Баниште", на Ј.П. "Македонски шуми" - Скопје.

2. Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот.

3. Во името на Владата на Република Македонија, договорот за користење на дивечот во ловиштата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5894/1
21 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3396.

Врз основа на член 12 од Законот за концесија ("Службен весник на РМ" бр. 42/93), член 36 од Законот за ловство ("Службен весник на РМ" бр. 20/96, 26/96 и 34/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. На десетгодишно користење - концесија се дава дивечот во ловиштата и тоа:

- "Градешка Река", на Ј.П. "Македонски шуми" - Скопје,

- "Осојница", "Драгобраште" и "Виница" на Ловечкото друштво "Лисец" од Виница.

2. Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот.

3. Во името на Владата на Република Македонија, договорот за користење на дивечот во ловиштата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5894/2
21 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3397.

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за јавните патишта ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/96 и 40/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за утврдување на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 54/94, 60/95, 41/96 и 47/97) во точката 1 под Б) Регионални патишта се вршат следните изменувања и дополнувања и тоа:

Р-414 Маврово (врска со 413) - Галичник-Селце-Осој (врска со Р-415) со крак за Тресонче.

Р-415 Бошков Мост (врска со 409) - Извор (врска со М-4) со краци за Гари и Лазарополе.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5948/1
26 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3398.

Врз основа на член 35 и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), член 40 од Законот за комунални дејности ("Службен весник на Република Македонија" бр. 45/97) и член 9 и 10 од Законот за уредување на односите меѓу новите единици на локалната самоуправа и единиците на локалната самоуправа од кои произлегуваат ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2000 година донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ВРШЕЊЕТО НА КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО ОПШТИНИТЕ МАКЕДОНСКИ БРОД, САМОКОВ И ПЛАСНИЦА

Член 1

Со оваа одлука Владата на Република Македонија ја презема грижата за вршење на комуналните дејности:

- 100310 - производство и дистрибуција на вода,
- 100320 - пречистување и одведување на отпадни води,
- 100352 - изнесување, депонирање и преработка на отпадоци.

Член 2

Со донесување на оваа одлука, Владата на Република Македонија ќе преземе активности за изменување и разрешување на органите на управување и раководење на Јавното претпријатие "Комуналец" - Македонски Брод.

Член 3

Вршењето на комуналните дејности од член 1 на оваа одлука, Владата на Република Македонија ќе ги врши на товар на средствата на Буџетот на општините Македонски Брод, Самоков и Пласница.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5980/1
26 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3399.

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба на становите во општествена сопственост ("Службен весник на СРМ бр. 36/90 и ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/92), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

1. Во Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост ("Службен весник на Република Македонија" бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 59/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94, 18/95, 32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 23/97, 30/97, 68/97, 18/98, 34/98, 63/98, 24/99, 1/2000 и 51/2000) во членот 4 зборовите: "31 декември 2000 година" се заменуваат со зборовите: "30 јуни 2001 година".

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-6036/1
26 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3400.

Врз основа на член 18 од Законот за енергетика ("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97), В д т у М до ј, д ц - та одржана на 26.12.2000 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА**

1. Се донесува Енергетскиот биланс на Република Македонија за 2001 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-6072/1 Претседател на Владата
26 декември 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

3401.

Врз основа на член 78 став 2 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2000 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС**

I. Се објавува оглас за финансирање проекти од јавен интерес од средствата од радиодифузната такса, кои согласно членот 77 став 1 алинеја 5 од Законот за радиодифузната дејност се наменети за создавање и емитување на радио и телевизиски програми од јавен интерес на трговските радиодифузни друштва и независни продуценти, во износ од 150.000.000,00 (сто и педесет милиони) денари.

II. Од средствата од претходната точка ќе се финансираат радио и телевизиски проекти од јавен интерес и тоа:

1. Играна радио и телевизиска продукција

1.1. Оригинално домашно творештво (радио или телевизиска драма; радио или телевизиска хумореска; радио или телевизиска серија; радио или телевизиски расказ).

2. Документарно-играна и документарна продукција

2.1. Документарен филм и емисии (археолошко наследство; ликовни ризници; сакрални објекти на тлото на Македонија; коланичарство; македонска архитектура; историја на културните и религиозните традиции на тлото на Македонија и личности од историјата).

2.2. Образовни емисии и серии (специјализирани програми за млади; правоговор и правопис; основи на менаџментот; современи финансиски институции и процеси; права и слободи на граѓаните, правата и статусот на малцинствата на Балканот; права на детето; трговско право; предизвици на технолошката модернизација на македонското стопанство; агрокултура и производство на храна).

2.3. Репортажи, патеписи, записи (ендемски растителни и животински видови во Македонија; национални паркови; планински врвови; по долините на реките; езерата во Македонија; тајните на пештерите; недопрени предели; еколошка култура и спортски патеписи).

3. Информативна продукција (човечки права; демократизација на општеството; економија; политика; меѓународна политика; европски и меѓународни интеграции; меѓународна положба на Република Македонија; активности околу стабилизацијата и асоцијацијата со Европската унија; развој на пазарните односи; банкарството и финансиите; пристап до меѓународни-

те финансиски ресурси; инвестиции; мали и средни претпријатија; меѓународно партнерство; промоција на бизнис).

4. Музички проекти (ТВ музичко шоу; музички програми; радио музичка антологија; телевизиски музички времеплов; пејачки групи на изворна музика; староградска музика; снимање и репродукција на аудио и видео записи, репродукција на фонограми, видеограми, односно на носачи на звук или на звук и слика)

III. При изборот на проекти за финансирање предност ќе има оригиналната играна продукција.

Кај информативната и документарната продукција нема да се поддржуваат тековни програми (што тековно се емитуваат), а ќе бидат поддржани нови оригинални програми.

IV. Условите (општи, програмски, продукциони и други) за создавање и емитување на проектите се определуваат со тендерската документација.

Тендерската документација може да се подигне во Советот за радиодифузија, ул. "Илиденска" бр. 9.

За тендерската документацијата се плаќа надоместок во износ од 2.000,00 денари на жиро сметка бр. 40100-637-2507.

V. Право на учество на огласот имаат трговските радиодифузни друштва и независните продуценти кои имаат регистрирано претежна дејност, производство на радио и ТВ програми, односно филмска продукција, издавање снимени медиуми или репродукција на звучни и видео записи.

Трговските радиодифузни друштва кои вршат дејност на национално ниво можат да учествуваат со најмногу 20 пријави, а трговските радиодифузни друштва на локално ниво и независните продуценти со најмногу 10 пријави за проекти од јавен интерес.

VI. Пријавата за учество на огласот се поднесува во рок од 120 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија".

Кон пријавата подносителот треба да ги достави следниве документи:

- Решение за судска регистрација и Решение за претежна дејност од Државниот завод за статистика (ако подносителот е независен продуцент);

- Сценарио;

- Режијерска експликација (за ТВ проектите), односно радиофонско обликување (за радио проектите);

- План на продукција;

- Пресметка на вкупните трошоци за создавање на проектот.

Пријавата со наведената придружна документација се поднесува на начин, форма и содржина предвидени со тендерската документација. Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на рокот и што не се подготвени и доставени според условите предвидени со огласот и тендерската документација нема да бидат разгледани.

VII. Советот за радиодифузија во рок од 60 дена од денот на завршувањето на огласот ќе и предложи на Владата распоредување на средствата за одделни проекти.

Во функција на подготвувањето на предлогот на Советот за финансирање на одделни проекти од јавен интерес, пријавите со придружната документација за проектите ќе ги разгледува комисија што ќе ја образува Советот за радиодифузија.

VIII. Одлуката да се објави во "Службен весник на Република Македонија" и јавните гласила.

Бр. 23-6093/1 Претседател на Владата
26 декември 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

3402.

Врз основа на Резолуцијата 321 од 09/11/1999 година, за петто зголемување на капиталот на Банката за развој при Советот на Европа и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2000 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПИТАЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО БАНКАТА ЗА РАЗВОЈ ПРИ СОВЕТОТ НА ЕВРОПА**

Член 1

Се зголемува капиталот на Република Македонија во Банката за развој при Советот на Европа за износ од 4.343.329 евра. Вкупното учество на Република Македонија по извршеното зголемување на капиталот ќе изнесува 7.637.329 евра (0,24% од вкупните гласачки права на земјите членки).

Член 2

Република Македонија како земја членка ќе го потврди прифаќањето на зголемувањето на капиталот најдоцна до 31.03.2001 година што е краен датум за зголемување на капиталот на Банката.

Член 3

Зголемувањето на капиталот на Република Македонија во Банката за развој при Советот на Европа, не создава дополнителни финансиски обврски за Републиката.

Зголемувањето на капиталот ќе се изврши со тоа што делот на отповикливиот капитал во рамките на вкупно впишаниот капитал ќе остане непроменет, а зголемувањето на капиталот ќе биде постигнато со вклучување на дел од резервите на секоја земја членка во отповикливиот капитал.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-6103/1 Претседател на Владата
26 декември 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

3403.

Врз основа на член 17-б од Законот за промет со земјиште и згради ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/75, 41/75, 10/79, 51/88, 38/91 и 4/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26. 12. 2000 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЈЕКТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Да се изврши продажба на објект сопственост на Република Македонија-корисник Министерство за финансии изграден на КП бр. 1451/1 во површина од 1991м² и да се пренесе правото на користење на земјиште од КП бр. 1451-нива во површина од 4299м², КП бр. 1451 земјиште под зграда во површина од 2.128м² и КП бр. 1459-нива во површина од 1.603м² или вкупна површина на земјиште од 8.030м², КО Давидово, заведени во имотен лист бр. 332.

Член 2

Продажбата на објектот од член 1 на оваа одлука да се изврши по пат на јавно наддавање со почетна цена утврдена во износ од денарска противвредност на 981.437,97 германски марки за објектот, а пренесувањето на правото на користење на земјиштето да се изврши со надомест во износ од денарска противвред-

ност на 25.853,19 ДЕМ, на денот на плаќањето по среден курс на Народна банка на Република Македонија.

Член 3

Договорот за продажба на недвижниот имот од член 1 на оваа одлука ќе го склучи министерот за финансии.

Член 4

Средствата добиени од продажбата на недвижниот имот предмет на овој договор се приход на Министерството за финансии и да се уплатат на сметката на Министерството за финансии 40100-789-3140-Средства од продажба и од закупнини на недвижности.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-6220/1 Претседател на Владата
26 декември 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

3404.

Врз основа на член 33, став 2 од Законот за буџети ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93, 3/94, 71/96 и 46/00) и член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2000 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2000 ГОДИНА**

Член 1

Во Буџетот на Република Македонија за 2000 година ("Службен весник на РМ" бр. 86/99 и 95/00) се вршат следниве измени на распоредот на средствата во посебниот дел:

1. Во Раздел 020 01 - Собрание на Република Македонија, потставка 420018 - Патување во земјата-дневници, износот "11.500.000" се заменува со износот "12.000.000", потставка 420026 - Патување во земјата-патни трошоци, износот "32.300.000" се заменува со износот "33.300.000", потставка 420034 - Патување во земјата-сместување, износот "3.783.000" се заменува со износот "4.283.000", потставката 420069 - Патување во странство-патни трошоци, износот "15.900.000" се заменува со износот "16.900.000", потставка 421030 - Пошта телефон и телекс и курирски услуги износот "13.000.000" се заменува со износот "12.500.000", потставка 422045 - Централно греење, износот "2.500.000" се заменува со износот "1.500.000" и потставката 463027 - Опремување на информативен систем во Републиката, износот "10.000.000" се заменува со износот "8.500.000".

2. Во Раздел 020 02 - Државен Завод за ревизија, потставка 420018 - Патување во земјата - дневница, износот "765.000" се заменува со износот "245.000", потставката 420026 - Патувања во земјата - патни трошоци износот "286.000" се заменува со износот "166.000", потставката 420034 - Патувања во земјата - сместување износот "909.000" се заменува со износот "209.000", потставка 421014 - Струја износот "188.000" се заменува со износот "138.000", потставката 423017 - Канцелариски материјали износот "531.000" се заменува со износот "410.000", потставката 424048 - Регистрација и осигурување на моторни возила, износот "10.000" се заменува со износот "181.000", потставката 464090 - Други моторни возила износот "0" се заменува со износот "1.340.000".

3. Во Раздел 040 03 - Секретеријат за законодавство, потставка 420018 - Патување во земјата-хранари-

на, износот "25.000" се заменува со износот "23.900", потставка 420026 - Патување во земјата - патни трошоци износот "10.000" се заменува со износот "7.870", потставка 420034 - Патувања во земјата - сместување износот "30.000" се заменува со износот "23.700", потставката 420050 - Патување во странство-хранарина износот "30.000" се заменува со износот "27.000", потставката 420069 - Патување во странство-патни трошоци, износот "20.000" се заменува со износот "15.800", потставка 420077 - Патување во странство-сместување износот "10.000" се заменува со износот "7.870", потставка 420085 - Патување во странство-споредни трошоци износот "5.000" се заменува со износот "3.900", потставка 421030 - Пошта, телефон и телекс и курирски услуги износот "70.000" се заменува со износот "117.560", потставката 423017 - Канцелариски материјал износот "60.000" се заменува со износот "47.400", потставка 423025 - Учебници и списанија износот "155.000" се заменува со износот "140.000".

4. Во Раздел 050 01 - Министерството за одбрана, потставка 425010 - Тековно одржување на згради, износот "1.100.000" се заменува со износот "800.000", потставка 423190 - Други материјали, износот "605.000" се заменува со износот "705.000" и потставката 426296 - Други договорни услуги, износот "220.000" се заменува со износот "420.000".

5. Во Раздел 090 01 - Министерството за финансии, потставка 420018 - Патување во земјата-хранарина, износот "3.029.000" се заменува со износот "4.020.644", потставка 420069 - Патување во странство-патни трошоци, износот "4.392.550" се заменува со износот "3.800.000", потставката 421014 - Струја, износот "3.000.000" се заменува со износот "2.850.000", потставка 421022 - Водовод и канализација износот "1.150.000" се заменува со износот "800.000", потставка 421065 - Комунален придонес износот "200.000" се заменува со износот "50.000", потставка 422029 - Течни горива износот "1.600.000" се заменува со износот "2.371.522", потставка 422045 - Централно греење износот "1.300.000" се заменува со износот "191.707", потставка 423025 - Учебници, списанија, весници и др. износот "1.620.000" се заменува со износот "1.470.000", потставка 423033 - Копирање, печатење и издавање износот "500.000" се заменува со износот "380.000", потставка 423041 - Ленти, касети и друго за АОП, износот "1.000.000" се заменува со износот "1.006.159", потставка 423050 - Средства за одржување на хигиена, износот "500.000" се заменува со износот "400.000", потставката 423068 - Алати и ситен инвентар износот "100.000" се заменува со износот "50.000", потставката 426105 - Закупнина на недвижности, износот "3.300.000" се заменува со износот "4.609.628", потставката 426130 - Надомест за надворешни соработници, износот "2.000.000" се заменува со износот "2.131.985", потставката 426148 - Надомест за судски преведувачи и меѓународна правна помош, износот "178.446" се заменува со износот "0", потставка 426156 - Организирање на семинари и конференции, износот "439.149" се заменува со износот "317.500", потставка 426210 - Надомест за платен промет износот "18.435.894" се заменува со износот "18.495.894" и потставка 427098 - Членарини во меѓународни организации износот "200.000" се заменува со износот "0".

6. Во Раздел 150 10 - Општествена заштита на деца, потставка 422029 - Течни горива, износот "34.603.000" се заменува со износот "66.603.000", потставка 425010 - Згради, износот "5.450.000" се заменува со износот "15.450.000", потставка 425044 - Опрема, износот "3.600.000" се заменува со износот "13.600.000", потставка 443077 - Детски додаток, износот "689.000.000" се заменува со износот "607.000.000", потставка 466034 - Опрема за детски градинки, износот "5.000.000" се заменува со износот "10.000.000" и потставка 468010 - Реконструкција на градежни објекти, износот "10.000.000" се заменува со износот "35.000.000".

7. Во Раздел 160 01 - Министерството за образование и наука, потставка 401013 - Основни плати-функцио-

нери, износот "8.043.546" се заменува со износот "6.656.054", потставка 401021 - Основни плати-работници, износот "34.208.934" се заменува со износот "32.027.127", потставка 401048 - Плати на наставници во странство, износот "13.200.000" се заменува со износот "15.281.000", потставка 402010 - Надомест за превоз до и од работното место, износот "1.379.340", се заменува со износот "1.231.222", потставка 402028 - Надомест за храна, износот "4.314.214" се заменува со износот "4.160.200", потставка 421030 - Пошта, телефон и телекс и курирски услуги, износот "2.325.592" се заменува со износот "3.816.023" и потставка 423017 - Канцелариски материјал, износот "622.125" се заменува со износот "922.125".

8. Во Раздел 160 30 - Финансирање на основно и средно образование потставка, 401021 - Основни плати-работници износот "4.628.827.000" се заменува со износот "4.612.827.000".

9. Во Раздел 160 40 - Финансирање на високото образование, потставка 441210 - Студентски стандард износот "235.000.000" се заменува со износот "251.000.000".

10. Во раздел 230 01 - Управа за хидрометеоролошки работи, потставка 425028 - Патишта износот "20.000" се заменува со износот "0", потставката 425044 - Опрема износот "1.132.000" се заменува со износот "1.152.000", потставката 426156 - Организирање на семинари и конференции износот "54.000" се заменува со износот "47.000", потставка 426210 - Надомест за платен промет и банкарска провизија износот "45.000" се заменува со износот "52.000", потставка 426113 - Надомест за метеоролошки и хидрометеоролошки набљудувања износот "3.698.000" се заменува со износот "4.120.414", потставка 426296 - Други договорни услуги износот "3.901.000" се заменува со износот "3.478.586", потставка 426105 - Закупнина на недвижности, износот "107.000" се заменува со износот "72.000", потставката 426121 - Трошоци за испитување на квалитетот на водите и аерозагадување, износот "859.000" се заменува со износот "894.000".

11. Во Раздел 330 01 - Апелационен суд - Битола, потставка 425044 - Опрема износот "100.000" се заменува со износот "200.000", потставка 427012 - Оперативни трошоци на судовите износот "500.000" се заменува со износот "400.000".

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-6250/1

26 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3405.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Агенцијата за млади и спорт и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4

4202

Ковчежи, куфери, несесери, аташе-куфери, актен-чанти, школски чанти,

	футроли за наочари, футроли за двогледи, футроли за фотоапарати, футроли за музички инструменти, футроли за пушки, футроли за пиштоли и слични контејнери; патни торби, тоалетни торби, ранци, женски чанти, торби за купување, портмонеа за банкноти, портмонеа за метални пари, футроли и корици за мапи или документи, табакери, кеси за тун, торби за алат, спортски торби, торби за шишиња, кутии за накит, кутии за пудри, кутии за прибор за јадење и слични контејнери, од кожа или од вештачка кожа, од фолии од пластични маси, од текстилни материјали, од вулкан-фибер или од картон, или целосно или претежно прекриени со овие материјали или со хартија:			6203: -Капути, мантили за дожд, наметала, пелерини и слични производи: --Од вештачки или синтетички влакна Тренерки, скијачка облека и гаѓи или костими за капење; друга облека: - Гаѓи и костими за капење: --За мажи или момчиња Костими, комплекти, јакни, сакоа, фустани, здолници, здолници-панталони, панталони, панталони со пластрон и прерамки и шорцеви (освен гаѓи и костими за капење) за жени или девојчиња: - Костими: --Од синтетички влакна: ---Панталони и бриџ - панталони: ----Други --Од други текстилни материјали: ---Од вештачки влакна: ----Панталони и бриџ-панталони: Поткошули и други маици, гаѓи (кратки или долги), ношници, пиџами, наметала за капење, домашни наметала и слични производи, за мажи или момчиња: - Гаѓи (кратки или долги): --Од памук: ---Наметала за капење, домашни наметала и слични производи од кадифе и слични ткаенини од кадифе ---Друго --Од вештачки или синтетички влакна Рубелина за постела, за маса, тоалетна рубелина и рубелина за кујна: -Тоалетна или кујнска рубелина, од фротир или слични ткаенини, од памук Други обувки со гонови и со лице (горниште) од каучук, гума или пластична маса: -Спортски обувки: -Обувки со лице (горниште) од ленти или ремени спонени со гонот со ковање на чепови Обувки со гонови од каучук, гума, пластична маса, од кожа или вештачка кожа и со лице (горниште) од текстилни материјали:		
		6201 93 00 00	6211	65 парчиња		
		6211 11 00 00	6204	2 парчиња		
		6204 63				
		6204 63 39 00		60 парчиња		
		6204 69				
4202 22	--Со надворешна површина од пластични маси или од текстилни материјали:		6207	79 парчиња		
4202 22 90 00	---Од текстилни материјали			99 парчиња		
4202 92	--Со надворешна површина од пластични маси или од текстилни материјали:					
4202 92 11 00	----Патнички торби, тоалетни торби, ранци и спортски торби			30 парчиња		
6112	Тренерки, скијачка облека и гаѓи за капење или костими, плетени или хеклани:	6207 91 6207 91 10 00		3 парчиња 298 парчиња		
6112 12 00 00	--Од синтетички влакна	6207 91 90 00 6207 92 00 00	6302	2 парчиња		
6115	Хула-хоп чорапи, чорапи, вклучувајќи чорапи за вени и калци без гонови, плетени или хеклани:	6302 60 00 00		9 парчиња		
6115 20	-Женски долги чорапи или доколеници, со нумерација по една жица предиво помала од 67 децитекси:		6402			
6201	---Доколеници			11 парчиња		
	Капути, наметала, пелерини, ветровки со качулка од типот анорак (вклучувајќи скијачки јакни), ветровки со или без постава или влошка или слични производи, за мажи или момчиња, освен производите од тар.бр.	6402 20 00 00	6404	50 парчиња		

6404 11 00 00 -Обувки со фонови од каучук, гума или пластична маса:
--Спортски обувки; патики за тенис, кошарка, гимнастика, тренинг и слично 124 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5937/1 Претседател на Владата на Република Македонија,
26 декември 2000 година Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

3406.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2000 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4

8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар.бр. 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:	
8703 32		--Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см ³ до 2500 см ³ : ---Нови: ----Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см ³ до 2000 см ³ :	
8703 32 10 11		----Патнички автомобили, составени а) Повеќенаменско возило: - PEUGEOT PARTNER Sait Tropic - Дизел зафатнина на моторот: 1866 см ³ , Јачина на моторот: 71КС, број на шасија: VF3-5WJZE 60264801, Број на мотор: 10DXCD 6007581	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5938/1 Претседател на Владата на Република Македонија,
26 декември 2000 година Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

3407.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2000 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

9018		Инструменти и апарати за медицинска, хируршка, забарска и ветеринарна наука, вклучувајќи и сцинтиграфски апарати, други електромедицински апарати и инструменти за испитување на видот: -Електродијагностички апарати (вклучувајќи и апарати за функционални истражувачки испитувања или за проверување на физиолошките параметри): --Електрокардиографи а) Инструменти за медицинска наука: Електрокардиографи со прибор	4 парчиња
9018 11 00 00			

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5939/1 Претседател на Владата на Република Македонија,
26 декември 2000 година Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

3408.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2000 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

9018		Инструменти и апарати за медицинска, хируршка, забарска и ветеринарна наука, вклучувајќи и сцинтиграфски апарати, други електромедицински апарати	
------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	и инструменти за испитување на видот: -Електродијагностички апарати (вклучувајќи и апарати за функционални истражувачки испитувања или за проверување на физиолошките параметри):		моќност 100(73) кц (кв), седишта 5, боја темно зелена/металик сребрена, стандардна опрема, 2 воздушни перници, полн диференцијал, блокада на заден диференцијал, АБЦ, Клима, мултиметар, централна брава, прозорци на струја, пониклована средна маска, гуми 265/70 П15, серво	
9018 90	-Други инструменти и апарати:		Ленти или ремени од гума за транспортни или трансмисиони цели:	
9018 90 85 00	--Друго		-Ленти или ремени за транспортни цели:	
	а) Инструменти за медицинска наука: Инкубатор, постолје за инкубатор со прибор, мед. инструмент, мед. лампа	4010	--Бесконечни трансмисиони ремени со трапезоиден напречен пресек (В-ремени), со жлеб или без жлеб, со периферна должина од 60 см до 180 см	1 парче
		15 парчиња	а) Каиш клинест Огледала од стакло, врамени или неврамени, вклучувајќи и ретровизори:	

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5939/2 Претседател на Владата
26 декември 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

3409.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за транспорт и врски и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар.бр. 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:			
		--Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см ³ до 2500 см ³ :	8421 31		
		---Нови:	8421 23		
		----Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см ³ до 2000 см ³ :	8421 23 90 00		
		-----Патнички автомобили, составени	8421 31 90 00		
	8703 32	а) Опција 180 MITSUBISHI L 200 TD GLS DK, шасија број MMBJNK740-D024550, мотор 4D56 AT9724, зафатнина 2477 цм (турбо дизел), погон 4x4, врати 4,	8539		
	8703 32 10 91		8539 29		
			8539 29 30 00		

Ретровизори (огледала) за моторни возила
а) ретровизор Центрифуги, вклучувајќи центрифуги за сушење; уреди за филтрирање или пречистување на течности или гасови:
-Центрифуги, вклучувајќи и центрифуги за сушење:
--Филтери за вшмуќан воздух за мотори со внатрешно согорување:
--Филтери за масло или гориво за мотори со внатрешно согорување:
---Друго
а) филтер за гориво
б) филтер за улје
---Друго
а) филтер за воздух
Електрични сијалици со влакна или електрични сијалици со празнење, вклучувајќи и затворени рефлекторски влошки со вградени сијалици и ултравиолетови или инфрацрвени сијалици; лачни сијалици:
--Други:
---За моторцикли или моторни возила
а) Сијалица халогенка за фар 12V-60/55 W

1 парче

4010 21 00 00

7009

7009 10 00 00

8421

8539

8539 29

8539 29 30 00

1 парче

1 парче

1 парче

1 парче

1 парче

1 парче

	б) Сијалица за стоп светло	1 парче
	в) Сијалица за задно светло	1 парче
	г) Сијалица за задно позиционо светло	2 парчиња
8708	д) Осигурувач Делови и прибор за моторни возила од тар.бр. 8701 до 8705:	1 парче
	--Друго:	
8708 29	---Друго	
8708 31 00 90	а) Облога на товарниот дел	1 парче
	--Монтирани облоги за кочниците на носачот:	
	---Друго	
8708 31 00 90	а) Плочки	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5940/1
26 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3410.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2000 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
3002		Човечка крв; животинска крв подготвена за употреба во терапевтски, профилатички или дијагностички цели; антисеруми или други фракции на крв и модификувани имунолошки производи, без оглед на тоа дали се добиени или не се добиени со биотехнолошки процеси; вакцини, токсини, микробски култури (освен на квасец) и слични производи:	

3002 20 00 00

-Вакцини за хумана медицина
а) Di-Te-Per вакцина

13 пакети

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5942/1
26 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3411.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2000 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
3002		Човечка крв; животинска крв подготвена за употреба во терапевтски, профилатички или дијагностички цели; антисеруми или други фракции на крв и модификувани имунолошки производи, без оглед на тоа дали се добиени или не се добиени со биотехнолошки процеси; вакцини, токсини, микробски култури (освен на квасец) и слични производи:	

3002 20 00 00

-Вакцини за хумана медицина
а) BCG вакцина

3 пакети

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5943/1
26 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3412.

Врз основа на член 140 став 3 од Законот за вршење на нотарските работи ("Службен весник на РМ" бр. 59/96 и 25/98), министерот за правда донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИ-
ТЕРИУМИТЕ ЗА БРОЈОТ И РАСПОРЕДОТ НА
СЛУЖБЕНИТЕ СЕДИШТА НА НОТАРИТЕ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Правилникот за критериумите за бројот и распоредот на службените седишта на нотарите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 52/97) во Нацртот на распоредот на службените седишта на нотарите во Република Македонија кој е составен дел на овој правилник се вршат следните измени:

- Берово - во рубриката "Број на нотари (места)" бројот 1 се заменува со бројот 2, а во рубриката "Службено седиште на нотарот (број)" бројот 1 се заменува со бројот 2;

- Битола - во рубриката "Број на нотари (места)" бројот 7 се заменува со бројот 9, а во рубриката "Службено седиште на нотарот (број)" бројот 6 се заменува со бројот 8;

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01-652/1 Комисија за хартии од вредност
22 декември 2000 година Претседател,
Скопје Никола Груевски, с.р.

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2940/2000, на регистарска влошка бр. 02032423?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија и услуги МАК-ПЕН КОМПАНИ Илија ДОО-ЕЛ увоз-извоз Неготино ул. "Цандо Кожинков" бр. 37, Неготино.

Се врши основање на Друштво за производство, трговија и услуги МАК-ПЕН КОМПАНИ Илија ДОО-ЕЛ увоз-извоз.

Седиштето на Друштвото е на ул. "Цандо Кожинков" бр. 37, Неготино.

Основачкиот влог на Друштвото е во вкупна вредност од 161.200,00 денари или 5.200,00 дем.

Основач на Друштвото е Илија Пенков од Неготино, ул. "Цандо Кожинков" бр. 37.

Управител на Друштвото е лицето Илија Пенков од Неготино, ул. "Цандо Кожинков" бр. 37, кој е овластен да го застапува Друштвото без ограничување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во внатрешниот и надворешниот трговски промет одговара со целиот свој имот.

Основачот не одговара за обврските на Друштвото.

Друштвото во внатрешниот промет ќе ги обавува следните дејности: 01.1, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.4, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 05.0, 05.02, 14.2, 14.21, 14.22, 15.1, 15.11, 15.12, 15.13, 15.3, 15.31, 15.32, 15.33, 15.5, 15.51, 15.52, 15.71, 15.8, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.9, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.4, 18.10, 20.30, 20.40, 20.5, 20.51, 25.1, 25.11, 25.12, 25.13, 26.6, 26.61, 26.62, 26.63, 26.66, 29.31, 29.32, 36.22, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.6, 51.61, 51.62, 51.66, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.6, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 55.40, 60.22, 63.12, 63.30, 65.12/3, 70.1, 70.11, 70.12, 70.20, 71.10, 71.31, 71.32, 74.81, 90.00, 74.84.

Во надворешнотрговскиот промет Друштвото ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и услуги.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2940/2000. (28775)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3834/2000, на регистарска влошка бр. 02029340?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ТП со ЗТД на Чајплиницата КОРАБ ТП Ејуп Џемали Вели с. Порој, Џепчиште.

Основање на фирма трговец поединец од страна на лицето Ејуп Џемали Вели од с. Порој, Џепчиште на ден 22.05.2000 година.

Дејности: 50.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51.

Во правниот промет со трети лица фирмата истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Управител на фирмата е Ејуп Џемали Вели, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3824/2000. (28780)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3697/2000, на регистарска влошка бр. 02029082?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво со ЗТД на Друштвото за трговија, угостителство, сообраќај и услуги КЕФСЕР-ТЕКС Абдула ДООЕЛ увоз-извоз нас. Фазанерија - 2 бр. 56, Гостивар.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 74.84, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 64.12, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40.

Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет, малограничен промет со Р. Албанија, Р. Грција, Р. Бугарија и СР. Југославија, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнациона и комисиона продажба на стоки, компензациони работи, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица, настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот промет и надворешнотрговското работење е лицето Дулаји Абдула, управител без ограничување.

Основач на друштвото е лицето Дулаји Абдула од Гостивар, нас. Фазанерија - 2 бр. 56.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3697/2000. (28781)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3547/2000, на регистарска влошка бр. 02028897?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, угостителство, сообраќај и услуги МАРСОНИА Наци ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "ЈНА" бр. 348, Гостивар.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53,

51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 74.84, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 64.12, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40.

Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет, малограничен промет со Р. Албанија, Р. Грција, Р. Бугарија и СР. Југославија, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнациона и комисиона продажба на стоки, компензациони работи, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица, настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот промет и надворешнотрговското работење е лицето Алији Хазбије, управител без ограничувања.

Основач на друштвото е лицето Алији Наџи од Гостивар, ул. "ЈНА" бр. 348.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3547/2000. (28782)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2007/2000, на регистарска влошка бр. 020267247-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, угостителство, сообраќај и услуги ЧУКА-КОМЕРЦ Неим ДООЕЛ увоз-извоз с. Дебреше, Гостивар.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 74.84, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 64.12, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40.

Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет, малограничен промет со Р. Албанија, Р. Грција, Р. Бугарија и СР. Југославија, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнациона и комисиона продажба на стоки, компензациони работи, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица, настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот промет и надворешнотрговското работење е лицето Салмани Неим, управител без ограничувања.

Основач на друштвото е лицето Салмани Неим од с. Дебреше, Гостивар.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2007/2000. (28783)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3458/2000, на регистарска влошка бр. 020299227-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, услуги и градежништво НЕО-КОМПАНИ Нехат ДООЕЛ експорт-импорт с. Слупчане, Липково.

Содружник и управител: Нехат Османи, ул. "Есперанто" бр. 7/5, Куманово.

Дејности: 01.21, 01.25, 01.41, 14.11, 15.81/1, 15.81/2, 01.41/1, 01.41/2, 15.11, 15.32, 15.51, 15.61, 15.82/1, 18.89, 15.98/2, 16.00, 16.00/2, 15.85, 17.60, 17.72, 18.10, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.22, 25.24, 26.61, 36.14, 45.21/2, 45.45, 45.34, 51.14, 52.12, 52.11, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.12, 55.12/1, 55.12/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 51.47, 51.70, 52.22, 52.24, 52.27, 52.41, 65.12/3, 70.31, 74.12, 74.20/2, 74.40, 74.84, 51.63, 52.42, 52.44, 50.10, 50.20, 50.30, 52.63, 51.64, 51.31, 51.39, 51.42, 50.10, 51.51, 51.53, 51.41, 52.46, 52.47, 51.56, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, работи на посредување на надворешнотрговскиот промет, застапување на странски фирми, реекспорт, комисиони и консигнациони работи, туристички работи со странство, меѓународна шпедиција, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет, друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице за застапување и претставување во внатрешен и надворешен трговски промет е Нехат Османи како управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3458/2000. (28784)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4427/2000, на регистарска влошка бр. 020322857-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Трговија на мало со текстил РЕА Валдет Мемет Неџири, ул. "Горна Чаршија" бр. 4, Тетово.

Основач: Валдет Мемет Неџири од Тетово, ул. 101 бр. 26.

Фирма: ТП Трговија на мало со текстил РЕА Валдет Мемет Неџири.

Седиште: ул. "Горна Чаршија" бр. 4, Тетово.

Дејности: 52.41, 52.42.

Управител: За управител на ТП се одредува Валдет Мемет Неџири од Тетово.

Овластувања: Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Одговорност: За обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара ТП лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4427/2000. (28785)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4505/2000, на регистарска влошка бр. 020322247-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз БАМБИ ДОО Скопје, ул. "Анкарска" бр. 29а.

Друштвото е основано со договор за основање на ДОО бр. 01/1 од 24.06.2000 година, а основачи се Ивица Миџковски од Скопје и Благородна Костовска од Скопје.

Дејности: 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.85, 15.89, 15.98/2,

20.40, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.63, 36.40, 36.50, 36.61, 36.63, 37.10, 37.20, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30, 50.40, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.45, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непременбени производи, реекспорт, застапување во правниот промет со стоки и услуги, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт и услуги.

Во правниот промет со трети лица, друштвото застапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сите свои средства.

Во надворешно и внатрешнотрговскиот промет, друштвото ќе го застапува лицето Мицковски Ивица од Скопје, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4505/2000. (28786)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3917/2000, на регистарска влошка бр. 02030013?8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз БАМЕЛ Ванчо ДООЕЛ Скопје, ул. "Волтерова" бр. 16-б.

Друштвото е основано со изјава за основање бр. 01/1 од 06.05.2000 година, а основач е Ванчо Сапунџиев од Скопје.

Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.22, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.63, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.61, 36.63, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 93.01, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, реекспорт, застапување во правниот промет со стоки и услуги, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт и услуги.

Во правниот промет со трети лица, друштвото застапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Во надворешно и внатрешнотрговскиот промет, друштвото ќе го застапува лицето Ванчо Сапунџиев од Скопје, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3917/2000. (28792)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4448/2000, на регистарска влошка бр. 02032366?3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија и производство на земјоделски машини и опрема УЗЕЛ СКОПЈЕ Узел и др. ДОО експорт-импорт, Скопје, ул. "Петар Поп Арсов" бр. 22, Скопје.

Основање на друштво со ограничена одговорност во сопственост на странски лица.

Полн назив на друштвото: Друштво за трговија и производство на земјоделски машини и опрема УЗЕЛ СКОПЈЕ ДОО, експорт-импорт, Скопје, ул. "Петар Поп Арсов" бр. 22, Скопје.

Скратен назив: УЗЕЛ СКОПЈЕ ДОО, експорт-импорт, Скопје.

Друштвото е основано од УЗЕЛ МАКИНА САНАИ АД и КОРАЈ ТУЛГАР од Република Турција.

Дејности на друштвото: 01.41, 01.41/3, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.56, 34.20, 34.30, 35.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.66, 51.70, 52.48, 52.63, 52.74, 71.31, 74.14, 74.40, 74.84, надворешна трговија со непременбени производи, опрема, резервни делови и сервисирање, малограничен промет, реекспорт, застапување и посредување, консигнациони и комисиони работи.

Во правниот промет со трети лица, друштвото застапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот и средства.

Лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е КОРАЈ ТУЛГАР, управител со ограничени овластувања за преземање одредени активности потребна е согласност од содружникот УЗЕЛ МАКИНА САНАИ АД.

За преземање активности во вредност над 100 000,00 дем потребна е писмена одлука од Собирот на содружници.

Одобрување е потребно за: купување и продажба на имот, издавање под закуп и пренесување на права или имот, ставање и откажување на хипотека и рачна залага во корист на друштвото, негов имот и трети лица, техничка помош, лиценци и дозволи, договори кноу-хау, договори за генерални и локални дистрибутери за македонски пазар и надвор, продажба, трансфер и оттуѓување на постројки и имот, договори за работа со управител и негов заменик, прифаќање и давање гаранции и обврзници, активности во вредност над вкупен основачки влог (220 000 дм).

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4448/2000. (28794)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4401/2000, на регистарска влошка бр. 02030319?8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија и услуги АЛЕК Звонко ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Никола Паранунов" бр. 5-1м, Скопје.

Единствен содружник на друштвото е: Звонко Димов од Скопје, ул. "Никола Паранунов" бр. 3/32.

Дејности во внатрешниот промет се: 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 50.30, 50.10, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16,

51.17, 51.18, 51.19, 50.20, 51.23, 51.25, 51.57, 51.61, 51.66, 52.62, 52.74, 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 74.84, 15.11, 15.13, 15.20, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 15.32, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 17.40, 17.54, 18.22, 18.24, 60.24, 63.30, 63.40, 36.14, 36.63, 45.45, 45.25, 45.34, 74.83, 74.14, 93.04, 93.05, советувалиште за брачни проблеми и проблеми на запоставени деца, проблеми на лица-зависници.

Дејности на Друштвото во надворешнотрговскиот промет се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во прометот со стоки и услуги, кон-сигнација, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени спрема трети лица, друштвото одговара со сите свои средства.

За управител се именува Звонко Димов од Скопје, со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4401/2000. (28798)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 934/2000, на регистарска влошка бр. 020259377-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги МЗТ ЕНЕРГЕТИКА ЕНГ МЗТ Енергетика АД ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Перо Наков" 66, Скопје.

Основач: МЗТ Енергетика АД, ул. "Перо Наков" 66.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.31, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 74.12, 74.40, 74.84, 90.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, посредништво, вршење комисиони работи во областа на прометот и сообраќајот и сл., вршење на малограничен промет на стоки и услуги со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија, реекспорт, изведување на сите видови инвестициони работи со странство, вршење на сите работи на посредување во надворешно трговскиот промет, обавување на надворешниот промет што се однесува на заклучување на договори за повисоки фирми и соработка (договори за лиценци, кооперација и сл.).

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Борис Богданоски, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 934/2000. (28802)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2687/2000, на регистарска влошка бр. 02029062?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Кебаџилница ЦУЛЕ ТП Аднан Шефки Мурсел Скопје, ул. "Аврам Писевски" бр. 6.

Дејности: 55.30/1 ресторани и гостилници (без соби за спиење), 55.30/2 услуги на други угостителски објекти.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Аднан Мурсел - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2687/2000. (28803)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2692/2000, на регистарска влошка бр. 02031538?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и промет ДРМА-КОМЕРЦ Виолета ДООЕЛ увоз-извоз с. Умин Дол Куманово.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 15.32, 15.51, 15.61, 15.91, 20.40, 20.51, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 55.11, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 93.05.

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е: Иванович Виолета, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2692/2000. (28804)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3546/2000, на регистарска влошка бр. 02028865?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ТП со ЗТД на Сервисот за поправка на моторни возила УНИВЕРЗАЛ ТП Никола Јосиф Огњаноски с. Долна Бањица, Долна Бањица.

Дејност: 50.20 одржување и поправка на моторни возила.

Основач на фирмата како трговец-поединец ТП е лицето Огњаноски Никола од с. Долна Бањица, Долна Бањица.

Во правниот промет со трети лица управителот Огњаноски Никола настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3546/2000. (28806)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7147/99, на регистарска влошка бр. 02030033?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Колонијал БОН АПЕТИТ ТП Зендели Љатиф Абдулкадар, ул. "18-ти Ноември" бр. 95, Гостивар.

Колонијал БОН АПЕТИТ ТП Зендели Љатиф Абдулкадар основан со акт од 25.11.1998 год.

Основач на трговец поединец е Зендели Љатиф Абдулкадар од Гостивар, ул. "18-ти Ноември" бр. 95.

Седиштето на трговец поединец е во Гостивар на ул. "18-ти Ноември" бр. 95.

Дејности: 52.11 трговија на мало со продавници, претежно со храна, пилалози и тутун, 52.21 трговија на мало со овошје и зеленчук, 52.22 трговија на мало со месо и производи од месо, 52.23 трговија на мало со риба, лушпари и мекотелци, 52.24 трговија на мало со леб, пециво, колачи и слатки, 52.25 трговија на мало со алкохолни и други пијалаци, 52.26 трговија на мало со производи од тутун, 52.27 трговија на мало со храна во специјализирани продавници.

Трговец поединец за обврските одговара со целиот свој имот.

Управител Зендали Абдулкадар, со неограничена одговорност.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7147/99. (28808)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4608/2000, на регистарска влошка бр. 02032370?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за градежништво, услуги и промет АЛСИМА Златко ДООЕЛ Скопје, бул. "Маркс и Енгелс" бр. 1/2-18.

Основач: Златко Ѓорѓивски од Скопје, со изјава бр. 01/00 од 04.07.2000 год.

Дејности: 28.11, 28.12, 28.52, 45.11, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 63.12, 73.13, 73.14, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување, реекспорт, застапување на странски фирми, консигнација, шпедиција, лизинг, приредување меѓународни саеми и изложби.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговски промет е лицето Златко Ѓорѓивски, управител на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4608/2000. (28810)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4839/99, на регистарска влошка бр. 02030025?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Претпријатието за производство, маркетинг, трговија, консалтинг и инженеринг експорт-импорт и реекспорт "АТ технологија" ЦО Скопје, ул. "Франц Прешерн" бр. 135, во Друштво за трговија, услуги, консалтинг и инженеринг АТ ТЕХНОЛОГИЈА Антоније, Тихомир и Тони ДОО Скопје, ул. "Франц Прешерн" бр. 135.

Дејности: 28.71, 28.72, 29.21, 31.10, 31.20, 29.40, 32.10, 32.30, 32.20, 31.62, 33.20, 33.30, 30.02, 30.01, 72.20, 31.61, 31.50, 31.62, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 52.72/2, 72.50, 20.30, 20.40, 20.51, 52.74, 35.12, 20.10/1, 74.40, 74.13, 74.84, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 70.31, 63.40, 74.20/2, 74.20/3, 74.12, 74.20/5, 74.14, 72.10, 72.30, 72.60, 72.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.83, 52.25,

52.11, 52.27, 52.24, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.48, 52.32, 52.50, 52.12, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.70, 51.57, 52.21, 52.22, 52.23, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, комисиона и консигнациона продажба, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Антоније Анѓушев, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4839/99. (28743)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3386/99, на регистарска влошка бр. 02028549?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Претпријатието за производство и промет увоз-извоз "БО-КОМЕРЦ" ЦО Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 89-1/2, во Друштво за производство и промет БО-КОМЕРЦ Зоран ДООЕЛ увоз-извоз бул. "Јане Сандански" бр. 89-1/2.

Дејности: 27.10, 27.21, 27.22, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 20.10/1, 20.10/2, 20.40, 20.30, 21.21, 74.12, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 60.24, 51.21, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 51.57, 74.40, 74.13, 74.14, 74.84, 74.20/3, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 37.10, 37.20, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, изведување градежни работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Божиновски Зоран - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3386/99. (28744)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 6036/99, на регистарска влошка бр. 02030853?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Производното трговско претпријатие "ДИЕМ-ГП" ЦО Гевгелија, ул. "Моински пат" бр. 28, во Друштво за производство, трговија и услуги ДИЕМ-ГП Петар и др. ДОО увоз-извоз Гевгелија, ул. "Моински пат" бр. 28.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 52.12, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 55.30, 55.21/1, 55.23, 63.40, 60.24, 74.84, 60.21, 60.23, 51.18, 51.19, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, реекспорт, консигнација, сообраќајно агенциски работи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, малограни-

чен промет со соседните земји, шпедиција, меѓународен транспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Атанасов Петар - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6036/99. (28745)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 17311/99, на регистарска влошка бр. 02029103?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за производство, промет и услуги БЕК-ЕКСПОРТ Мустафа ДООЕЛ Скопје, ул. "155" бр. 29.

Дејности: 51.52, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.15, 51.16, 51.17, 50.50, 50.40/2, 50.40/1, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 55.30, 50.10, 50.20, 50.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 65.12/3, 70.51, 70.20, 72.30, 74.13, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 01.12, 01.13, 15.32, 15.33, 19.30, 19.20, 18.10, 17.51, 18.21, 18.22, 18.23, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.85, 63.40.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет друштвото одговара со целиот свој имот.

За лице одговорно за застапување на друштвото се одредува Алили Мустафа - управител без ограничувања.

За лице одговорно за застапување во надворешно-трговскиот промет се одредува лицето Мустафа Алили, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 17311/99. (28746)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4686/99, на регистарска влошка бр. 02027388?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговец поединец угостителски ресторан "ЕЛИТА" Кирил Дељо Старделов ТП Гевгелија, ул. "7-ми Ноември" бр. 13.

Основач Кирил Старделов.

Дејности: 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Старделов Кирил - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4686/99. (28747)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 17363/99, на регистарска влошка бр. 02029450?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за трговија и транспорт РАШТАК ШПЕД Зорица ДООЕЛ Скопје, ул. "6" бр. 145.

Основач и управител на друштвото Стевковска Зорица, управител без ограничување. Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските спрема трети лица одговара со целиот свој имот.

Дејности на друштвото се: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 50.30/2, 50.40/2, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 74.84, НТПр. пр. и НТН пр. 51.31.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 17363/99. (28748)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16760/99, на регистарска влошка бр. 02032109?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија и услуги МОНИ Симона ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. "Гоце Делчев" бр. 234.

Основач е Симона Зорик од Тетово, ул. "Гоце Делчев" бр. 234.

Дејности: 17.40/1, 20.52, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/3, 51.21, 51.22, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.24, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.24, 63.30, 63.40, 71.10, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.84, 92.31/1, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени према трети лица одговара со целиот свој имот.

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет друштвото ќе го застапува Симона Зорик, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16760/99. (28749)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 6567/99, на регистарска влошка бр. 02026547?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Производно-трговско услужно друштво РАЦИНГ-95, Борче ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Бањалучка" бр. 11.

Дејности: 22.22, 22.25, 50.10, 50.20, 50.30, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.53, 51.55, 52.11, 52.12, 55.11, 55.30, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.12, 74.40, 74.84.

Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, привремен увоз-извоз, услуги на надворешнотрговски промет, компензациони работи, посредување во надворешнотрговски промет, меѓународен транспорт на стоки.

Неограничени овластувања - целосна одговорност Борче Несторов - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6567/99. (28750)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12507/98, на регистарска влошка бр. 02030279?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на СТД со ЗТД на Трговец поединец АРТА Трговија на мало Зинета Шаип Сулејмани ТП, ул. "Х.Т. Карпош" бр. 83/а, Куманово.

Дејност: 52.42.

Управител: Зинета Шаип Сулејмани, со неограничени овластувања.

Седиште: ул. "Х.Т. Карпош", бр. 83/а, Куманово.

Одговорност: Лично одговара со целиот свој имот.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
12507/98. (28751)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 12816/98, на регистарска влошка бр.
02028269?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар
усогласувањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги БУМАКО Ристо ДООЕЛ експорт-им-
порт, Скопје, ул. "Коце Металец" бр. 1/8, Скопје.

Назив: Друштво за производство, трговија и услуги
БУМАКО Ристо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул.
"Коце Металец" бр. 1/8, Скопје.

Основач: Маневски Ристо, ул. "Коце Металец" бр.
1/8, Скопје.

Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.40, 25.22, 50.10,
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.13, 51.31, 51.32, 51.34, 51.39,
51.46, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.27,
52.32, 52.74, 55.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 60.23, 60.24,
63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12, 65.21, 70.11, 70.12, 70.20,
70.31, 71.21, 71.34, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2,
74.20/3, 74.40, 74.30, 74.83, 74.84.

Дејности во надворешнотрговско работење: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, прометно
агенциски услуги, посредување во надворешнотргов-
скиот промет, реекспорт, застапување на странски ли-
ца, продажба на странска стока од консигнација, меѓу-
народна шпедиција, малограничен промет со соседни-
те земји: Албанија, Грција, Бугарија и Србија.

Застапник е Маневски Миломир - управител без
ограничување во внатрешниот и надворешниот про-
мет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
12816/98. (28752)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште во КО - Дебриш-
те, КП бр. 682, дел 3, план 005, скица 016, м.в. "Панаѓу-
риште", култура - лозје, класа 3, со вкупна површина
од 3818 м², сопственост на Костадин Динов од Кавадар-
ци, видно од ИЛ бр. 128, за цена од 96.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул.
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (47414)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште
построено на КП бр. 838, м.в. "Водица", класа 6, со по-
вршина од 2141 м², за КО Бродец, сопственост на
Панков Воислав, Панковски Душан и Панковски То-
мислав за цена од 120.700,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и граничарите чие земјиште се граничи со
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се доста-
ват во писмена форма кај нотарот Светлана Лазарев-
иќ, Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје.
(47390)

Сопственикот Шутковиќ Мицо од Скопје, с.Куче-
виште бр. 50, својата недвижност нива 5 класа во м.в.

"Пршов Рид", на КП бр. 6190 во површина од 390 м²,
КО Кучевиште, според ПЛ бр. 42, го продава за цена
во износ од 90,00 денари за 1 м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште се грани-
чи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во сп-
ротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје,
ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (47422)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построе-
на на КП бр. 156/3, план 4, скица 6, м.в. "Езериште",
класа 3, со површина од 1200 м², во КО Мралино, за
вкупна купопродажна цена од 110.000,00 денари, соп-
ственост на Благоевски Љупчо од Скопје, с.Мралино.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок до 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно го губат правото на
првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот Косев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски
саем, Скопје. (47421)

Се продава земјоделско земјиште во КО - Кава-
дарци, 1 вон, КП бр. 3520, план 004, скица 004, м.в.
"Крстот", култура - лозје, класа 3, со вкупна површи-
на од 3239 м², во сопственост на Камчева Милевка од
Кавадарци, видно од ИЛ бр. 2038, издаден од Државен
заовод за геодетски работи одделение за премер и ката-
стар Кавадарци, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул.
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (47501)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на
КП бр. 2840, план 65, скица 480, во м.в. "Кошари",
класа 2, со површина од 2923 м², за цена од 25.000,00
денари, нива на КП бр. 3449/3, план 75, скица 508, во
м.в. "Друм", класа 3, со површина од 1928 м², за цена
од 15.000,00 денари, и нива на КП бр. 2497, план 64,
скица 508, во м.в. "Каменичка", класа 6, со површина
од 2035 м², за цена од 15.000,00 денари, кој имот е
заведен во ПЛ бр. 790, за КО Сирково, сопственост на
Тоде Димитриев од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр.
2/1.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои
граничат со земјиштето што се продава, се повикуваат
истите доколку се заинтересирани да достават писме-
ни понуди во рок од 30 дена од објавувањето на оглас-
от до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште
на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се
смета дека не се заинтересирани за купување. (47502)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на
КП бр. 1776, план 005, скица 008, во м.в. "Желков Дол
Калникот", класа 5, со површина од 1030 м², за цена од
10.000,00 денари, нива на КП бр. 1803, план 005, скица
008, во м.в. "Колникот", класа 4, со површина од 416

м², за цена од 5.000,00 денари, и пасиште на КП бр. 2334/4, план 007, скица 022, во м.в. "Глигори", класа 4, со површина од 2022 м², за цена од 20.000,00 денари, кој имот е заведен во ИЛ бр. 356, за КО Ваташа, сопственост на Никола Илиевски од с.Ваташа, ул. "Страшо Пинџур" бр. 198.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (47503)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 2/3 идеален дел од лозје на КП бр. 1231/1, план 006, скица 003, во м.в. "Смолница", класа 1, со површина од 2948 м², за цена од 25.000,00 денари, заведен во ИЛ бр. 827, за КО Марена, сопственост на Ратка Стојанова од с.Тимјаник, Неготино.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (47504)

Се продава земјоделско земјиште во КО Корешница, КП бр. 980, во м.в. "Шаторија", нива со површина од 3278 м², во КО Корешница сопственост на Мелов Илија, с.Корешница, Неготино, по цена од 33.050,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (47505)

Димкоски Борис, ул. "И.Игески" бр. 16, Прилеп, врши продажба на својот недвижен имот заведен во ПЛ бр. 801, за КО Селце, КП бр. 1626, м.в. "Крушка", нива 4 класа, површина 4917 м², и КП бр. 1629, м.в. "Крушка", нива 4 класа, површина 2972 м², купопродажната цена за погоре наведениот имот изнесува 52.000,00 денари, а можна е и продажба на повеќе купувачи.

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, Прилеп. (47506)

Огненовски Петре од с.Пашино Рувци, врши продажба на недвижен имот заведен во ПЛ бр. 57, за КО Пашино Рувци, КП бр. 592, м.в. "Плитарница", градина 2 класа, површина 1200 м², и КП бр. 592, м.в. "Плитарница", нива 2 класа, површина 2623 м², купопродажната цена за погоре наведениот имот изнесува 50.000,00 денари, а истовремено врши размена на недвижен

имот заведен во ПЛ бр. 57 за КО Пашино Рувци, КП бр. 410 м.в. "Дермица", нива класа 4, во површина од 3725 м², за друг недвижен имот - земјоделско земјиште во атарот на с.Пашино Рувци со површината слична со површината која ја разменува.

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, Прилеп. (47508)

Кадински Кире од с.Пашино Рувци, врши размена на недвижен имот заведен во ПЛ бр. 514, за КО Пашино Рувци, КП бр. 1045, м.в. "Балталук", градина 3 класа, површина 1300 м², и КП бр. 1045, м.в. "Балталук", нива 5 класа, површина 2631 м², за друг недвижен имот - земјоделско земјиште во атарот на с.Пашино Рувци со површина слична со површината која ја разменува.

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, Прилеп. (47509)

Катаноска Слободанка, ул. "М.Бошкоски" бр. 8 а, Прилеп, врши продажба на недвижен имот заведен во ИЛ бр. 6866, за КО Прилеп, КП бр. 4697, м.в. "Горно Садово", нива 3 класа, површина 11036 м², продажната цена за 1000 м², изнесува 20.000,00 денари, а можна е и продажба на повеќе купувачи и во идеални делови.

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, Прилеп. (47510)

Силјановски Целе од с.Сланско, Македонски Брод, врши продажба на својот недвижен имот заведен во ПЛ бр. 583, за КО Дебрешете, Прилеп, КП бр. 3429, м.в. "Загориче", нива 6 класа, површина 1141 м², и КП бр. 3433, м.в. "Загориче", нива 6 класа, површина 1557 м², КП бр. 4538, м.в. "Коѓојица", нива 5 класа, површина 3222 м², КП бр. 4615, м.в. "Вис", ливада 4 класа, површина 3830 м², со купопродажната цена за погоре наведениот имот изнесува 80.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, Прилеп. (47511)

Малковски Тодор од с.Пашино Рувци, врши продажба на својот недвижен имот заведен во ПЛ бр. 139, за КО Пашино Рувци, Прилеп, КП бр. 2254, м.в. "Јасика", нива 5 класа, површина 3491 м², купопродажната цена за погоре наведениот имот изнесува 51.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, Прилеп. (47512)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП бр. 414/3, план 3, м.в. "Црквиште", нива 4 класа, со површина од 543 м², сопственост на Велко Божиновски од Скопје, според ПЛ бр. 703 на КО Вол-ково, за цена од 300,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (47527)

Се продава земјоделско земјиште во КО - Ваташа, КП бр. 1196, план 004, скица 016, м.в. "Добро Дол", култура - земјиште под зграда, со вкупна површина од 35 м², КО - Ваташа, КП бр. 1196, план 004, скица 016, м.в. "Добро Дол", култура - нива, класа 5, со вкупна површина од 10 м², сопственост на Јован Чоклев од с. Ваташа, Кавадарци, видно од ИЛ бр. 169, за цена од 15.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат за доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно, го губат правото на првенство. (47534)

Се продава земјоделско земјиште во КО - Сирково, КП бр. 2778/4, план 65, скица 772, м.в. "Горна Лака", култура - нива, класа 3, со вкупна површина од 4860 м², сопственост на Петар Лазаров од Кавадарци, видно од ПЛ бр. 513, издаден од Државен завод за геодетски работи одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат за доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно, го губат правото на првенство. (47535)

Се продава Стоковна кука-шопинг центар "Билјана" Охрид, која се наоѓа на ул. "Моша Пијаде" во Охрид, на КП бр. 15593 и КП бр. 15594/1 со површина на објект од 422м² и површина на двор од 15м² што сочинува вкупна површина од 437м², како целина, за вкупна цена од 1.756.250 ДЕМ (германски марки).

Како идеални делови се продава:

1. Деловна целина на приземје спрема градска чаршија во Охрид, во површина од 70м² за вкупна цена од 329.000 ДЕМ во денарска противвредност.

2. Една деловна целина на спрат со магацински простор спрема градска чаршија во Охрид со вкупна

површина од 107м² за вкупна цена од 242.500 ДЕМ во денарска противвредност.

3. Деловна просторија на спрат со поглед спрема Основен суд Охрид, во вкупна површина од 163м² за вкупна цена од 407.500 ДЕМ во денарска противвредност.

4. Деловна целина на приземје спрема Основен суд Охрид, со површина од 120м² во вкупна цена од 420.000 ДЕМ во денарска противвредност.

5. Деловна целина-продавница со магацин со вкупна површина од 135м² за вкупна цена од 195.750 ДЕМ во денарска противвредност.

6. Деловна целина во подрумски дел на страната на ископините со површина од 135м² за вкупна цена од 162.000 ДЕМ или вкупно за целиот објект како целина вкупен износ од 1.756.250 ДЕМ во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи со опишаниот објект што се продава во рок од 45 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Дескоска Гордана ул. "Македонски Просветители" бр. 8 во Охрид.

28 декември 2000 година

Охрид

Продавач

овластени лица од сопствениците

1. Христовски Велимир
2. Јорданоски Наумче

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.1207871, издаден од ОВР - Кичево на име Максуги Садин, с.Туин, Кичево. (47462)

Пасош бр.402431/94, издаден од ОВР - Гостивар на име Рамадан Бекври, с. Градец, Гостивар. (47474)

Пасош бр.0966283 на име Наумоски Илија, ул. "М.Пијаде" бр.21, Прилеп. (47485)

Пасош бр.1352836/00, издаден од УВР - Скопје на име Адем Јашри, с. Буковик, Скопје. (47488)

Пасош бр. 1326629, издаден од УВР - Скопје на име Екрем Зејнули Синѓелиќ, ул. "14" бр.22, Скопје. (47494)

Пасош бр.853212/96, издаден од УВР-Куманово на име Љубеновски Горан, С. Младо Негоричани, Куманово. (47496)

Пасош бр.1333755/00, издаден од ОВР-Крива Паланка на име Станоевска Благица, Нас. Белева бр.509, Крива Паланка. (47498)

Пасош бр. 627106/95, издаден од УВР - Скопје на име Оливер Митковски, ул. "14 Декември" бр.3/2-2, Скопје.

Пасош бр. 603120/95, издаден од УВР - Скопје на име Садет Авдилова, с.Страчинци, Скопје. (47507)

Пасош бр.386519/94, издаден од ГУВР- Скопје на име Георгиевска Виолета, ул. "Невена Георгиева" бр.5, Скопје. (47516)

Пасош бр.0098212, издаден од УВР - Прилеп на име Ибеска Абиба, с.Дебреште, Прилеп. (47529)

Пасош бр.1400148/00, издаден од УВР - Тетово на име Мемети Африм, с. Камењане, Тетово. (47530)

Пасош бр.193519/94, издаден од УВР - Тетово, на име Зенуни Екрем, с. Г. Седларце, Тетово. (47532)

Пасош бр. 1189625/95, издаден од УВР - Куманово на име Ивановски Ненад, ул. "М. Пијаде" бр.81, Куманово.

Пасош бр. 0892091/96, издаден од УВР - Куманово на име Арсиќ Оливер, Карпош, ул. "41" бр.1, Куманово.

Пасош бр.0904187 на име Билјана Цековска ул. "Борис Кидрич" бр.50, Пехчево. (47544)

Пасош бр.09949 на име Стефановски Ристе, Ресен.

Пасош бр.752701/95, издаден од УВР-Куманово на име Стојмановска Гордана Белановска бр.59 Доброшане, Куманово. (47566)

Пасош бр.756854/95, издаден од УВР - Куманово на име Стојмановски Миливоје Белановска, бр.59 Доброшане, Куманово. (47568)

- Пасош бр.1243734/99, издаден од УВР-Тетото на име Асани Хаљил, с. Боговиње, Тетово. (47569)
- Чекови од бр. 129955 до 129962 и 129953, од тековна сметка бр.8434699, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Сопова Рајна, Скопје. (47531)
- Чек бр. 4528221, од тековна сметка бр. 1124560, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Анчевски Томе, Скопје. (47570)
- Чекови од бр. 5039028 до 5039037, од бр.5649304 до 5649308, од тековна сметка бр.8443387, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Митковска Анка, Скопје. (47592)
- Чекови бр. 0010005102162 и 0010005102163, од тековна сметка бр.04250233, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Тасевски Борис, Скопје.
- Работна книшка на име Јусин Ајше, с. Радање, Штип.
- Работна книшка на име Шарина Тазетиќ, ул. "Велько Влаховиќ", Гевгелија. (47548)
- Работна книшка на име Виолета Гочевска, с. Кадино, ул. "6" бр.23, Скопје. (47549)
- Работна книшка на име Масевски Христијан, Скопје.
- Работна книшка на име Габриела Илиева, Скопје.
- Работна книшка на име Драган Митровски, Скопје.
- Работна книшка на име Хусеини Силвана, Скопје.
- Воена книшка на име Зајковски Благоја, Скопје.
- Свидетелство на име Бранко Петковски Владимир, Куманово. (47541)
- Свидетелство за 2 одделени на име Петровски Златко Ореше - Богомила, Велес. (47542)
- Свидетелство за 1 одделение на име Петровски Златко Ореше Богомила, Велес. (47543)
- Свидетелство на име Младеновска Лидија, ул. "Г. Делчев 200" бр.1, Крива Паланка. (47546)
- Свидетелство за 8 одделение на име Мерита Елези, с. Пирок, Тетово. (47558)
- Свидетелство на име Исуфи Шенасие, с. Ларце, Тетово. (47560)
- Свидетелство за 8 одделение на име Б.Ибраими, с. Теово, Тетово. (47561)
- Свидетелство на име Исуфу Шевал, с. Ларце, Тетово.
- Ученичка книшка на име Јонузи Гелер, ул. "ЈНА" бр. 225, Гостивар. (47563)
- Ученичка книшка, издадена од Гимназија "Орце Николов" Скопје на име Герги Георгиевски, Скопје. 47582
- Уверение на име Гани Јонузи, с. Порој, Тетово. (47559)
- АДР дозвола бр. 698, издадена од Министерство за сообраќај и врски - Скопје. на име Трифуновски Веле, Скопје. (47581)
- Даночна картичка бр. 4030992132621, издадена од Управа за приходи Скопје на име Тобачна промет ДОО, Скопје. (47537)
- Даночна картичка бр. 4030994246039, издадена од Управа за приходи Скопје на име Машинопроект, Скопје. (47565)
- Чекови од бр. 2354 до 2357 и 7799, од тековна сметка бр.241541, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јовановска Ката, Скопје. (47489)
- Чек бр. 6957, од тековна сметка бр. 4980409, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Јовановска Ката, Скопје. (47490)
- Работна книшка на име Јаневски Душан, Скопје.
- Работна книшка на име маневски Петре, Скопје.
- Работна книшка на име Владимир Јанакиевски, ул. "Сисак" бр. 4, Битола. (47433)
- Работна книшка на име Дурмишивска Далиборка, ул. "Богдан Караќостев" бр.97, Велес. (47447)
- Работна книшка на име Тодор Кулаков, ул. "Петар Демирски" бр.20/8, Неготино. (47449)
- Работна книшка на име Тони Костадиновски, ул. "Х. Карпош" бр. 25/19, Крива Паланка. (47453)
- Работна книшка на име Влајчески Игор, ул. "Д. Груев" бр.241, Охрид. (47455)
- Работна книшка на име Хани Ами, Струга. (47456)
- Работна книшка на име Елвис Јашаровски, ул. "Тризла" бр. 82Б, Прилеп. (47463)
- Работна книшка на име Рујаноски Славчо, кеј "9 Септември" бр. 70/2, Прилеп. (47464)
- Работна книшка на име Танеска Велика, ул. "Т. Андоноски" бр. 18, Гостивар. (47476)
- Работна книшка на име Јакимоски Јовче, ул. "4-ти Јули" бр.238, Кичево. (47481)
- Работна книшка на име Мојаноска Каролина, ул. "М. Ацев" бр.103, Прилеп. (47484)
- Работна книшка на име Војнески Зоран, Скопје. 47493
- Работна книшка на име Аневски Благоја, Скопје. 47517
- Воена книшка, издадена од Општина Чаир-Скопје на име Максимоски Ивица, Скопје. (47524)
- Свидетелство на име Бајрам Велиоски, с. Житоше, Прилеп. (47435)
- Свидетелство на име Ислами Аграние, Тетово. 47438
- Свидетелство на име Аднан Веби, с. Теарце, Тетово.
- Свидетелство на име Ремзи Фејзулаи, с. Слатино, Тетово. (47442)
- Свидетелство за 8 одделение на име Ханифе Хајдури с. Селце, Тетово. (47445)
- Свидетелство за 1, 2 и 3 година на име Ѓорѓиевски Ѓоре, ул. "Питу Гули" бр. 38 А, Велес. (47448)
- Свидетелство за 8 одделение на име Постолов Александар, ул. "Димитар Лазаров" бр.44, Кочани. 47450
- Свидетелство на име Николовски Петар, ул. "Франц Розман" бр. 3, Куманово. (47452)
- Свидетелство на име Рушидовска Светлана, с. Ранковце, Охрид. (47454)
- Свидетелство за 8 одделение на име Ѓорѓиев Темелко, ул. "Родна Хаџи Панзова" бр.8, Велес. (47459)
- Свидетелство за 7 одделение на име Незири Амет, с. Жеровјане, Тетово. (47472)
- Свидетелство за 8 одделение на име Аземи Минире, с. Лојане, Куманово. (47477)
- Свидетелство на име Фаредин Адеми, с. Заграчани, Струга. (47478)
- Свидетелство за 4 клас на име Пени Трпков, ул. "Првомајска" бр.38, Демир Капија. (47479)
- Свидетелство за 8 одделение на име Јашароски Елвис, ул. "Тризла" бр.82/5, Прилеп. (47482)
- Свидетелство на име Котески Валентин, ул. "К. Јосифоски" бр. 73А, Прилеп. (47483)
- Ученичка книшка на име Сања Кузмановска, ул. "Т. Ангеловски Сидар" бб, Куманово. (47451)
- Ученичка книшка на име Митев Даниел, нас. Калниште, Пробиштип. (47457)
- Ученичка книшка на име Манасиевска Наташа, ул. "18 Ноември" бр. 35, Гостивар. (47475)
- Ученичка книшка, издадена од Гимназија "Цветан Димов" Скопје на име Хајредини Сузана, Скопје. 47492
- Ученичка книшка, издадена од ОУ "Марко Цепенков" - н. Зелениково на име Кристиан Таневски, н. Зелениково, Скопје. (47515)
- Ученичка книшка, издадена од ОУ "Владо Тасевски" - Скопје на име Пељевиќ Марко, Скопје. (47518)
- Здравствена легитимација на име Лута Мирјеме, Тетово. (47439)
- Здравствена легитимација бр.138215-03 на име Камил Камил, Тетово. (47444)
- Здравствена легитимација на име Ана Ивановска, ул. "Ј. Христовски" бр. 5/7, Битола. (47460)
- Книшка на име Јонуз Равманоски, Мкадонски Брод.
- Здравствена легитимација бр.363131474-02 на име Блерим Емини, Тетово. (47468)
- Одобрение на име Ајвази Садула, Тетово. (47470)
- Здравствена легитимација бр.27019-82 на име Рушти Ештреф, с. Јегуновце, Тетово. (47473)
- Даночна картичка бр. 4030998354561, издадена од Управа за приходи Скопје на име ММ 23 ДООЕЛ Светлана, Скопје. (47426)
- Даночна картичка сер.бр.61228 на име Данчевски Марјан, ул. "Димитар Влахов" бр.18, Струмица. (47432)
- Даночна картичка бр.4030994167171 на име "Венера" увоз-извоз ДОО, Скопје. (47519)
- Магнетна картичка бр.40100-678-004785, издадена од ЗПП - Скопје на име Благосостојба на работниците околско здружение "Бојерска", Скопје. (47514)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД "Македонски Телекомуникации" го објавува следниот

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 162/00 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА КАБЛОВСКА ТФ КАНАЛИЗАЦИЈА - КРАК АСНОМ КОЧАНИ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" - Скопје, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

1.2. Предмет на набавката: изградба на кабловска тф канализација - крак АСНОМ Кочани.

1.3. Вид и количина: Предмер со пресметка, кој може да се подигне во канцеларијата бр. 33 на Самостојната градежна служба на набавувачот, на ул. "Маркс и Енгелс" бр. 3 (во зградата на Агромеханика), секој работен ден за времетраењето на повикот од 10 до 13 часот.

Износот на надоместокот кој треба да се плати при подигањето на тендер документацијата е неповратен износ од 1000 денари, на жиро сметка бр. 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска Банка - Скопје.

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во согласност со Законот за јавните набавки.

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- цена	60%,
- бонитет	5%,
- начин на плаќање	5%,
- рок на изведба	10%,
- референтна листа	8%,
- кадровска опременост	4%,
- техничка опременост	8%.

1.6. Рок на поднесување на понудите 12.01.2001 година до 10,00 часот.

1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за сите позиции и вкупна цена изразена во денари.

2.2. Цената треба да биде конечна, франко вградено на објект, со вкалкуирани сите даночни и царински обврски.

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши sukcesивно по доставени ситуации, без аванс.

2.4. Рок за изведување е по динамика на нарачачелот.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудата треба да биде изработена и доставена на подигнатата тендерска документација.

Понудите треба да се достават во архивата на дирекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" - Скопје, ул. "Орце Николов" бб.

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да ја достават и следната придружна документација:

- документ за бонитет, од носителот на платниот промет, чија содржина на документот ја пропишува министерот за финансии со правилник. Странското правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач треба да достави сертификат - извештај за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата, занаетчиството, земјоделството или на професионално здружение, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција, согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или е во процес на ликвидација согласно член 24 точка а;

- извод односно потврда од судот дека на понудувачот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност согласно член 24 точка б;

Напомена: Сите документи да бидат оригинални или копии заверени од нотар.

3.3. Понудите треба да се достават во затворен коверт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и ја носи ознаката "документација".

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај", како и бројот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

4. РОКОВИ

4.1. Отворениот повик трае до 12.01.2001 година.

4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 12.01.2001 во 10.00 часот во Дирекцијата на АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" во салата на 4-ти кат.

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се разгледуваат.

4.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

За дополнителни информации, понудувачите можат да контактираат со Самостојната градежна служба на тел. 141 415 и 141 177.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД "Македонски Телекомуникации" го објавува следниот

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 163/00 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА КАБЛОВСКА ТФ КАНАЛИЗАЦИЈА - КРАК ПАЗАР - КОЧАНИ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" - Скопје, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

1.2. Предмет на набавката: изградба на кабловска тф канализација - крак Пазар - Кочани.

1.3. Вид и количина: Предмер со пресметка, кој може да се подигне во канцеларијата бр. 33 на Самостојната градежна служба на набавувачот, на ул. "Маркс и Енгелс" бр. 3 (во зградата на Агромеханика), секој работен ден за времетраењето на повикот од 10 до 13 часот.

Износот на надоместокот кој треба да се плати при подигањето на тендер документацијата е неповратен износ од 1000 денари, на жиро сметка бр. 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска Банка - Скопје.

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во согласност со Законот за јавните набавки.

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- цена	60%,
- бонитет	5%,
- начин на плаќање	5%,
- рок на изведба	10%,
- референтна листа	8%,
- кадровска опременост	4%,
- техничка опременост	8%.

1.6. Рок на поднесување на понудите 12.01.2001 година до 12,00 часот.

1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за сите позиции и вкупна цена изразена во денари.

2.2. Цената треба да биде конечна, франко вграде-но на објект, со вкalkулирани сите даночни и царин-ски обврски.

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши sukcesивно по доставени ситуации, без аванс.

2.4. Рок за изведување е по динамика на нарачате-лот.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-мерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудата треба да биде изработена и доставена на подигнатата тендерска документација.

Понудите треба да се достават во архивата на ди-реkcијата на АД "Македонски Телекомуникации" - Скопје, ул. "Орце Николов" бб.

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително тре-ба да достават и следната придружна документација:

- документ за бонитет, од носителот на платниот промет, чија содржина на документот ја пропишува министерот за финансии со правилник. Странското правно или физичко лице, кое се јавува како понуду-вач треба да достави сертификат - извештај за бони-тет издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата, занаетчиството, земјо-делството или на професионално здружение, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институ-ција, согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или е во процес на ликвидација согласно член 24 точ-ка а;

- извод односно потврда од судот дека на понудува-чот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност согласно член 24 точка б;

Напомена: Сите документи да бидат оригинални или копии заверени од нотар.

3.3. Понудите треба да се достават во затворен ко-верт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и ја носи ознаката "документација".

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај", како и бројот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

4. РОКОВИ

4.1. Отворениот повик трае до 12.01.2001 година.

4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 12.01.2001 во 12.00 часот во Дирекцијата на АД за те-лекомуникации "Македонски Телекомуникации" во салата на 4-ти кат.

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се разгледуваат.

4.4. Секој понудувач може да учествува само со ед-на понуда.

За дополнителни информации, понудувачите мож-ат да контактираат со Самостојната градежна служ-ба на тел. 141 415 и 141 177.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јав-ните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ко-мисијата за јавни набавки на АД "Македонски Теле-комуникации" го објавува следниот

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 164/00 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА КАБЛОВСКА ТФ КАНА- ЛИЗАЦИЈА - КРАК КОЧАНСКА РЕКА - КОЧАНИ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македон-ски Телекомуникации" - Скопје, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

1.2. Предмет на набавката: изградба на кабловска тф канализација - крак Кочанска река - Кочани.

1.3. Вид и количина: Предмер со пресметка, кој мо-же да се подигне во канцеларијата бр. 33 на Самостој-ната градежна служба на набавувачот, на ул. "Маркс и Енгелс" бр. 3 (во зградата на Агромеханика), секој ра-ботен ден за времетраењето на повикот од 10 до 13 ча-сот.

Износот на надоместокот кој треба да се плати при подигањето на тендер документацијата е неповра-тен износ од 1000 денари, на жиро сметка бр. 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска Банка - Скопје.

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во согласност со Законот за јавните набавки.

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- цена	60%,
- бонитет	5%,
- начин на плаќање	5%,
- рок на изведба	10%,
- референтна листа	8%,
- кадровска опременост	4%,
- техничка опременост	8%.

1.6. Рок на поднесување на понудите 15.01.2001 го-дина до 10,00 часот.

1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за сите позиции и вкупна цена изразена во денари.

2.2. Цената треба да биде конечна, франко вграде-но на објект, со вкalkулирани сите даночни и царин-ски обврски.

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши sukcesивно по доставени ситуации, без аванс.

2.4. Рок за изведување е по динамика на нарачате-лот.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-мерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудата треба да биде изработена и доставена на подигнатата тендерска документација.

Понудите треба да се достават во архивата на ди-реkcијата на АД "Македонски Телекомуникации" - Скопје, ул. "Орце Николов" бб.

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да ја достават и следната придружна документа-ција:

- документ за бонитет, од носителот на платниот промет, чија содржина на документот ја пропишува министерот за финансии со правилник. Странското правно или физичко лице, кое се јавува како понуду-вач треба да достави сертификат - извештај за бони-тет издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата, занаетчиството, земјо-делството или на професионално здружение, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институ-ција, согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или е во процес на ликвидација согласно член 24 точ-ка а;

- извод односно потврда од судот дека на понудува-чот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност согласно член 24 точка б;

Напомена: Сите документи да бидат оригинални или копии заверени од нотар.

3.3. Понудите треба да се достават во затворен ко-верт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содр-жи документацијата и ја носи ознаката "документаци-ја".

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај", како и

бројот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

4. РОКОВИ

4.1. Отворениот повик трае до 15.01.2001 година.

4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 15.01.2001 во 10.00 часот во Дирекцијата на АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" во салата на 4-ти кат.

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се разгледуваат.

4.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

За дополнителни информации, понудувачите можат да контактираат со Самостојната градежна служба на тел. 141 415 и 141 177.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД "Македонски Телекомуникации" го објавува следниот

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 165/00 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ - ИЗГРАДБА НА КАБЛОВСКА ТФ КАНАЛИЗАЦИЈА ПО УЛ. "БЛАГОЈ ГОРЕВ" ВО ВЕЛЕС ДО ОС ТУНЕЛ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" - Скопје, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

1.2. Предмет на набавката: продолжување - изградба на кабловска тф канализација по ул. "Благој Горев" во Велес до ОС Тунел.

1.3. Вид и количина: Согласно техничката спецификација, која може да се подигне во канцеларијата бр. 33 на Самостојната градежна служба на набавувачот, на ул. "Маркс и Енгелс" бр. 3 (во зградата на Агротехника), секој работен ден за времетраењето на повикот од 10 до 13 часот.

Износот на надоместокот кој треба да се плати при подигањето на тендер документацијата е неповратен износ од 1000 денари, на жиро сметка бр. 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска Банка - Скопје.

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во согласност со Законот за јавните набавки.

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- цена	60%,
- бонитет	5%,
- начин на плаќање	5%,
- рок на изведба	10%,
- референтна листа	8%,
- кадровска опременост	4%,
- техничка опременост	8%.

1.6. Рок на поднесување на понудите 15.01.2001 година до 12,00 часот.

1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за сите позиции и вкупна цена изразена во денари.

2.2. Цената треба да биде конечна, франко вградено на објект, со вквалкуирани сите даночни и царински обврски.

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши sukcesивно по доставени ситуации, без аванс.

2.4. Рок за изведување е по динамика на нарачачелот.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудата треба да биде изработена и доставена на подигнатата тендерска документација.

Понудите треба да се достават во архивата на дирекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" - Скопје, ул. "Орце Николов" бб.

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да ја достават и следната придружна документација:

- документ за бонитет, од носителот на платниот промет, чија содржина на документот ја пропишува министерот за финансии со правилник. Странското правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач треба да достави сертификат - извештај за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата, занаетчиството, земјоделството или на професионално здружение, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција, согласно член 22 од Законот за јавните набавки;

- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или е во процес на ликвидација согласно член 24 точка а;

- извод односно потврда од судот дека на понудувачот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност согласно член 24 точка б;

Напомена: Сите документи да бидат оригинални или копии заверени од нотар.

3.3. Понудите треба да се достават во затворен коверт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и ја носи ознаката "документација".

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај", како и бројот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

4. РОКОВИ

4.1. Отворениот повик трае до 15.01.2001 година.

4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 15.01.2001 во 12.00 часот во Дирекцијата на АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" во салата на 4-ти кат.

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се разгледуваат.

4.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

За дополнителни информации, понудувачите можат да контактираат со Самостојната градежна служба на тел. 141 415 и 141 177.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации", објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 167/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЕСНА МРЕЖА ГОРЧЕ ПЕТРОВ 1

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Орце Николов" бб.

1.2. Предмет на набавката: изведување на градежно-земјани работи за полагање на телефонска кабелска месна мрежа "Горче Петров 1.

1.3. Вид и количина: дадено во тендер документацијата (техничката спецификација).

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

- цена на набавката.....до 60 %,
- начин на плаќање.....до 5 %,
- рок на извршување на работите.....до 5 %,
- техничка способност - референци.....до 10 %,
- кадровска структура.....до 10 %,
- техничка опременост.....до 10 %.

1.5. Рок на доставување на понудите е: до 19.01.2001 година до 10 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на понудите.

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација односно техничката спецификација на работите може да се подигне во АД "Македонски Телекомуникации" - дирекција, Скопје, Сектор за Инвестиции, во секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничката спецификација е неповратен и изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска Банка - Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки) како гаранција за квалитетно работење:

- референци - список на извршени работи (објекти) во последните три години,
- техничка опременост - опис на техничките постројки и машини со кои располага и
- кадровска структура - посочување на технички лица задолжени за водење и контрола на работите.

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавните набавки и
- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или исти-те доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, во валута на понудата.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена и вредност за ДДВ.

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие податоци не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај" како и број на отворениот повик.

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средната на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката "документација". Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката "понууда".

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на АД "Македонски Телекомуникации" - дирекција, најдоцна до 19.01.2001 година, до 10 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 19.01.2001 година, во 10 часот во просториите на Дирекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112-003 или 070 200-332.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации", објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 168/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЦЕВКИ ОД ТЕРМОПЛАСТИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИЗГРАДБА НА КАБЕЛСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Орце Николов" бб.

1.2. Предмет на набавката: цевки од термопластични материјали за изградба на кабелска канализација.

1.3. Вид и количина: дадено во тендер документацијата.

- 1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:
- цената на набавката.....40 бода
 - рок и место на испорака.....6
 - начин на плаќање.....6
 - гаранција за квалитет и стандард.....24
 - техничка способност на производителот....24

1.5. Рок за доставување на понудите: до 19.01.2001 година до 12 часот.

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација може да се подигне во АД "Македонски Телекомуникации" - дирекција, Скопје, Сектор за Инвестиции, во секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничките барања е неповратен и изнесува:

- за домашни понудувачи: 100 ДЕМ во денарска противвредност според средниот курс на НБМ на денот на плаќањето на жиро-сметка бр. 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска Банка - Скопје.

- за странски понудувачи: 100 ДЕМ, на жиро-сметка бр. 40100-620-16-25730522-1950, АД "Македонски Телекомуникации" во "Комерцијална Банка" А.Д. - Скопје, кеј "Димитар Влахов" бр 4, 91000 Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки) како гаранција за квалитетно работење:

- референци - список на главни испораки на стоки во последните три години,

- техничката опременост - опис на техничките постројки со кои располага понудувачот, односно производителот и мерки што ги презел за обезбедување на квалитетот,

- кадровска структура - посочување на технички лица задолжени за контрола на квалитетот.

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавните набавки

(Странско правно лице кое се јавува како понудувач доставува сертификат за бонитет со извештај и мислење издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата или на професионално здружение на земјата во која се наоѓа неговото седиште, односно ревизорски извештај од независна ревизорска институција),

- и доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудената валута на понудата, која треба да биде придружена во придружната документација.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена и вредност за ДДВ.

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие податоци не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај" како и број на отворениот повик.

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката "документација". Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката "понуѓа".

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на АД "Македонски Телекомуникации" - дирекција, најдоцна до 19.01.2001 година, до 12 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 19.01.2001 година, во 12 часот во просториите на дирекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да ја предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112-003 или 070 200-332.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 41 од Статутот на Тутунски комбинат а.д. Скопје, Управниот одбор на Тутунски комбинат а.д. Скопје на седницата одржана на ден 28.12.2000 година донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ-ПУРИТЕ ОД ПРОДАЖНИОТ АСОРТИМАН НА ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД СКОПЈЕ

Малопродажната цена на пурите за пакување од 5 пушачки единици се утврдува како што следи:

Вид на цигари - пури	Малопродажна цена/денари
PRIMA	150

Цената е утврдена за нето тежина по кутија од 17,5 гр. и започнува да важи од денот на објавувањето.

Тутунски комбинат а.д. Скопје
Претседател на Управниот одбор,
Коста Кипровски, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница				
3366.	Закон за изменување на Законот за државните службеници.....	5783	3391.	Одлука за изменување на Одлуката за определување на царински контингенти при увоз на опрема и резервни делови за 2000 година.....	5821
3367.	Одлука за помилување на осудени лица...	5783	3392.	Одлука за престанување на важноста на Одлуката за висината на надоместокот за користење на радио-фреквенции.....	5821
3368.	Одлука за избор на судија на Апелациониот суд во Скопје.....	5783	3393.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање Комисија за реформа на јавната администрација.....	5821
3369.	Одлука за избор на судија на Основниот суд во Крива Паланка.....	5783	3394.	Одлука за давање на користење-концесија на дивечот во ловиштата во Република Македонија.....	5821
3370.	Одлука за именување заменик на јавниот обвинител на Република Македонија.....	5784	3395.	Одлука за давање на користење-концесија по пат на понуда на дивечот во ловиштата во Република Македонија.....	5821
3371.	Одлука за именување на јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Куманово.....	5784	3396.	Одлука за давање на користење-концесија на дивечот во ловиштата во Република Македонија.....	5822
3372.	Одлука за именување заменик на јавниот обвинител на Основното јавно обвинителство во Куманово.....	5784	3397.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на магистралните и регионалните патишта на Република Македонија.....	5822
3373.	Одлука за именување заменици на јавниот обвинител на Основното јавно обвинителство во Струмица.....	5784	3398.	Одлука за преземање на вршењето на комуналните дејности во општините Македонски Брод, Самоков и Пласница.....	5822
3374.	Одлука за именување заменик на јавниот обвинител на Основното јавно обвинителство во Штип.....	5784	3399.	Одлука за изменување на Одлуката за намалување на цените на становите во општествена сопственост.....	5822
3375.	Одлука за именување заменик на јавниот обвинител на Основното јавно обвинителство во Ресен.....	5784	3400.	Одлука за Енергетскиот биланс на Република Македонија за 2001 година.....	5822
3376.	Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Кавадарци.....	5785	3401.	Одлука за објавување оглас за финансирање проекти од јавен интерес.....	5823
3377.	Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Гостивар.....	5785	3402.	Одлука за зголемување на капиталот на Република Македонија во Банката за развој при Советот на Европа.....	5824
3378.	Одлука за разрешување од функцијата заменик на јавниот обвинител на Основното јавно обвинителство во Велес.....	5785	3403.	Одлука за продажба на објект сопственост на Република Македонија.....	5824
3379.	Одлука за разрешување од функцијата заменик на јавниот обвинител на Основното јавно обвинителство во Битола.....	5785	3404.	Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2000 година.....	5824
3380.	Одлука за огласување избор на претседател на Основниот суд во Струмица и на Основниот суд во Радовиш.....	5785	3405.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	5825
3381.	Одлука за разрешување од функцијата претседател и судија на Основниот суд во Прилеп.....	5785	3406.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	5827
3382.	Одлука за огласување избор на претседател на Основниот суд во Прилеп.....	5786	3407.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	5827
3383.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом "Нада Михајлова" - Пробштип.....	5786	3408.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	5827
3384.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом "Прим. д-р Ѓорѓи Гаврилски" - Свети Николе.....	5786	3409.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	5828
3385.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита - Скопје.....	5786	3410.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	5829
3386.	Одлука за избор на судии поротници во апелационите судови во Скопје и во Штип.....	5787	3411.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	5829
3387.	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за контниот план за корисниците на средствата од буџетите и фондовите.....	5787	3412.	Правилник за изменување на Правилникот за критериумите за бројот и распоредот на службените седишта на нотарите во Република Македонија.....	5829
3388.	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за билансите за корисниците на средства од буџетите и фондовите.....	5788	3413.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	5830
3389.	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за контниот план за билансите за Буџетот на Република Македонија, за буџетите на единиците на локалната самоуправа и за буџетите на фондовите.....	5790	3414.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	5830
3390.	Макроекономска политика на Република Македонија за 2001 година.....	5792	3415.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	5830

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Марија Лењохиќ.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.